

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 58

6 март 2020, петок

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
994. Одлука за востановување на денот на Агенцијата за национална безбедност на Република Северна Македонија	2	1003. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	8
995. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје	2	1004. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	9
996. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост.....	2	1005. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	9
997. Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво Зоран Здравковик МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ.....	3	1006. Решение Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	9
998. Одлука за определување на висината на надоместоците за организирање и спроведување на обука за заштита на личните податоци	6	1007. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	10
999. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	6	1008. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	11
1000. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	7	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија а кон кои се придржува/прифаќа Република Северна Македонија на покана на ЕУ	
1001. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	7	ЕУ Декларации/Мерки кон кои Република Северна Македонија се придржуи во периодот јули – декември 2019 година, при Постојана Мисија кон ЕУ на Република Северна Македонија во Брисел.....	2
1002. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	8	ЕУ Изјави, Декларации и заеднички документи при кои Република Северна Македонија се придржуи во текот на јули – декември 2019 година, преку Мисиите кон ОН – Њујорк, ОБСЕ – Виена, ОН – Женева и Совет на Европа – Стразбур.....	7
		Огласен дел	1-76

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

994.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВОСТАНОВУВАЊЕ НА ДЕНОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Република Северна Македонија 1 Септември се востановува за ден на Агенцијата за национална безбедност на Република Северна Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-864/1
3 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

995.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на движна ствар – товарно моторно возило и тоа:

- Марка ТАМ
- тип ТАМ 150
- регистарска ознака 010-124
- број на шасија 840000354
- број на мотор 81007314
- година на производство 1994 година
- работна зафатнина на моторот 8482 cm³
- сила на моторот 120 kW.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје.

Член 3

Министерот за внатрешни работи склучува договор со директорот на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1308/1
3 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

996.

Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479 став (2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, на седницата одржана на 3 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО „МЕДИУМСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

1. Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2019 година на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, се избира ТП Ревизија Чулева Трговец поединец за ревизија, проценка и судско вештачење Соња Митко Чулева – Скопје, врз основа на спроведена постапка за јавна набавка од мала вредност на услуга, со Оглас бр. 00804/2020 за вршење на ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2019 година согласно Одлуката за избор на најповолен понудувач бр. 05-101/8 од 5 февруари 2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1501/1
3 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Образложение

997.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 1 алинеја 6 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19) и Закон за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20), а во врска со член 80 став 5 од истиот Закон, член 51 став 1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15 и 65/18), член 14 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/06 и 150/10) и член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-88 од 20.2.2020 година на овластеното лице од страна на Директорот на Агенцијата, за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ и Предлогот Уп1 бр.08-88 од 5.3.2020 година од Директорот на Агенцијата за донесување одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ, а согласно Заклучокот, бр.02-1002/2 од 5.3.2020 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 13-та седница одржана на 5.3.2020 година донесе

ОДЛУКА ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ЗОРАН ЗДРАВКОВИЌ МХ-РАДИО ОХРИД ДООЕЛ

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за радио емитување, бр.08-113 од 5.1.2015 година на Трговското радиодифузно друштво Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ, поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради неплатен годишен надоместок за дозвола за радио емитување во законски утврдениот рок – 30 дена од денот на приемот на Фактурата бр.2020-100-0077 (наш арх.бр.05-152/1 од 9.1.2020 година).

2. Фактурата бр.2020-100-0077 (наш арх.бр.05-152/1 од 9.1.2020 година) се сторнира и на субјектот од точка 1 од оваа Одлука, му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, која треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на нејзиното издавање.

3. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на веб страницата на Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија.

4. Оваа Одлука е конечна.

Трговското радиодифузно друштво Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ, е имател на дозвола за радио емитување, бр.08-113 од 5.1.2015 година, за емитување преку терестријален предавател, на локално ниво (општина Охрид), програмски сервис музичко радио од општ формат, на македонски јазик.

Согласно член 80 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за дозволата за телевизиско или радио емитување радиодифузерите, со исклучок на јавниот радиодифузен сервис, плаќаат годишен надоместок на сметка на Агенцијата согласно со овој закон. Годишниот надоместок се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата за телевизиско или радио емитување во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата (член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Во однос на надоместокот за доделената дозвола за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ, бр.08-113 од 5.1.2015 година, Агенцијата на 9.1.2020 година во писмена форма преку А.Д.Пошта на Северна Македонија, му достави Фактура бр.2020-100-0077 (наш арх.бр.05-152/1 од 9.1.2020 година) за надоместокот за дозволата, согласно која радиодифузерот имаше обврска да плати 23.320,00 (дваесет и три илјади и триста и дваесет) денари за годишен надоместок за дозволата за радио емитување, за периодот од 5.1.2020 година заклучно со 4.1.2021 година. Фактурата беше испратена до ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ во два наврати (на 9.1.2020 година и на 22.1.2020 година) во писмена форма по препорачана пошта, со оглед дека повратно од Македонска пошта беше вратена пратката со назнака дека радиодифузерот „не ја побарал пратката“ (Фактурата од Агенцијата) и покрај тоа што бил уредно известен од А.Д.Пошта на Северна Македонија. Со оглед на тоа, на 21.1.2020 година од страна на раководителот на Одделението за економско-финансиски работи при Секторот за финансии и логистика во Агенцијата, фактурата беше испратена и во електронска форма на електронската адреса на радиодифузерот регистрирана како информација за контакт во Централниот регистар на Република Северна Македонија, која електронска адреса е евидентирана и во регистарот на радиодифузери на Агенцијата, со назнака радиодифузерот да ја подигне фактурата.

Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на нивното работење со условите утврдени со Законот за медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него (член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Агенцијата, преку Секторот за финансии и логистика, изврши административен надзор на работењето на ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ од аспект на исполнување на обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, при што по извршениот редовен административен надзор, во Писмениот извештај за извршен административен надзор наш арх.бр.05-755/1 од 20.2.2020 година, констатираше дека наведениот радиодифузер не ја исполнил законската обврска пропишана во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил годишниот надоместок за дозволата за радио емитување на сметка на Агенцијата за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги. Имено, според доставената Фактура бр.2020-100-0077 од 9.1.2020 година, ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ, имаше обврска да плати 23.320,00 (дваесетитриилјадиитриста-идваесет) денари за годишен надоместок за дозволата за радио емитување, за периодот од 5.1.2020 година заклучно со 4.1.2021 година. Во цитираниот Писмен извештај за извршен административен надзор, беше констатирано дека заклучно со 19.2.2020 година кога беше крајниот законски рок за уплата на надоместокот за дозволата за радио емитување, за периодот од 5.1.2020 година заклучно со 4.1.2021 година, ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ, не извршило уплата во износ од 23.320,00 (дваесетитриилјадиитристаидваесет) денари.

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување, повреда или прекршување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавач на медиум, Советот на Агенцијата може да преземе мерка - одземање на дозволата.

Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување, пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување, доколку имателот на дозволата не го плати надоместокот за дозволата во законски утврдениот рок.

Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја покренува Советот по предлог на директорот на Агенцијата.

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно која имателот на дозволата, ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ во законски определениот рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно имателот на дозволата не го платил надоместокот за дозволата за радио емитување во законски утврдениот рок, овластеното лице од страна на Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, по Овластување, бр.03-5156/1 од 26.11.2019 година, врз основа на член 83 став 1, а во врска со член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, достави Предлог Уп1 бр.08-88 од 20.2.2020 година за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 9-та седница одржана на 21.2.2020 година, согласно Заклучокот, бр.02-718/18 од 21.2.2020 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-88 од 20.2.2020 година за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Зоран

Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ, доставен од предлагачот, овластеното лице од страна на Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата на ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ, бр.08-113 од 5.1.2015 година, а согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави Известување до наведениот радиодифузер (Уп1 бр.08-88 од 21.2.2020 година), во кое му беше укажано дека доколку не го плати годишниот надоместок за дозволата за вршење радио емитување согласно член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот на овластеното лице од страна на Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Уп1 бр.08-88 од 20.2.2020 година, ќе донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за радио емитување, по што согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.

Известувањето за покренување на постапка за одземање на дозволата Уп1 бр.08-88 од 21.2.2020 година, беше испратено до ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ, во писмена форма по препорачана пошта. Со оглед дека до Агенцијата до моментот на донесување на оваа Одлука, не е доставена повратница од А.Д Пошта на РСМ за прием на Известувањето (Уп1 бр.08-88 од 21.2.2020 година), Агенцијата изврши проверка во електронскиот систем - следење на пратки на А.Д Пошта на РСМ преку кој се проверува статусот на пратката, при што беше констатирано дека цитираното известување е испорачано до Македонска пошта – Охрид на 22.2.2020 година, со забелешка дека радиодифузерот на 3.2.2020 година „не ја побарал“ пратката Известувањето (Уп1 бр.08-88 од 21.2.2020 година). Во едно, известувањето на 21.2.2020 година беше испратено и во електронска форма на електронската адреса на радиодифузерот регистрирана како информација за контакт во Централниот регистар на Република Северна Македонија, која електронска адреса е евидентирана и во регистарот на радиодифузери на Агенцијата.

Во меѓувреме, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги при редовна проверка на објавите во Службен весник на Република Северна Македонија утврди дека во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.37 од 13.2.2020 година, Основниот суд Охрид со Решение Ст.бр.41/19 од 5.2.2020 година повел претходна постапка за испитување на условите за отворање стечајна постапка и дека на 26.2.2020 година закажал рочиште за претходно испитување на условите за отворање стечајна постапка над должникот ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ. Наведеното, на 17.2.2020 година беше објавено и на

веб страната на Централниот регистар на Република Северна Македонија. Агенцијата, по повод овие објави, до привремениот стечаен управник Душко Трпески од Охрид достави допис - Барање за доставување информации (наш арх.бр.03-812/1 од 21.2.2020 година), со кој побара тековно да ја информира Агенцијата за текот и за исходот на постапката, имајќи го предвид побарувањето кое Агенцијата го има кон должникот ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ. На 4.3.2020 година од страна на привремениот стечаен управник Душко Трпески до Агенцијата беше доставена Информација за Решение Ст.бр.41/19 бр.03-5/1 од 2.3.2020 година (наш арх.бр.03-812/2 од 4.3.2020 година), со која ја извести Агенцијата дека рочиштето за предметната стечајна постапка се одржало на 26.2.2020 година и дека врз основа на наодот истиот дал мислење дека должникот ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ нема доволно имот за спроведување на стечајна постапка и намирување на трошоците на постапката и побарувањата на доверителите, наведувајќи го својот став дека согласно одредбите од член 68 став 1 од Законот за стечај, стечајната постапка не можела да се спроведе, дека истата ќе биде отворена и поради немање имот нема да се спроведе и ќе се заклучи. На рочиштето за претходно испитување на условите за отворање стечајна постапка на 26.2.2020 година над должникот ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ присуствуваше ополномоштено лице вработено во адвокатската канцеларија со која Агенцијата има склучено договор, кое ја информираше Агенцијата, дека на рочиштето на 26.2.2020 година од страна на привремениот управник било утврдено дека должникот ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ нема доволно имот за спроведување на стечајна постапка, намирување на трошоците на постапката, како и побарувањата на доверителите, поради што истиот предложил да се отвори стечајната постапка и истата да се заклучи.

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на директорот за покренување постапка за одземање на дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ, бр.08-113 од 5.1.2015 година, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот Уп1 бр.08-88 од 20.2.2020 година, од страна на членовите на Советот на Агенцијата, не ја исполнил обврската предвидена во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, достави Предлог Уп1 бр.08-88 од 5.3.2020 година со кој Советот на Агенцијата врз основа на член 82 став 1 алинеја 6 од

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на Агенцијата, бр.02-1002/2 од 5.3.2020 година, донесе Одлука со која се одзема дозволата бр.08-113 од 5.1.2015 година за радио емитување на ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ, поради тоа што имателот на дозволата не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за радио емитување во законски утврдениот рок.

Согласно член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, доколку имателот на дозволата за телевизиско или радио емитување не изврши плаќање на надоместокот, по доставената фактура во рокот наведен во став 3 на овој член од Правилникот, истата се сторнира и му се издава нова фактура која се однесува само на периодот на работењето, која фактура се плаќа не подоцна од осум дена од денот на нејзиното издавање. Во спротивно наплата на долгот, се врши по судски пат.

Фактурата бр.2020-100-0077 (наш арх.бр.05-152/1 од 9.1.2020 година) за надоместокот за дозволата за радио емитување, се сторнира и на ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ, му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, и која ќе треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на најзиното издавање.

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Одлуката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување е конечна, а против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот суд е итна.

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука како во диспозитивот.

Уп1 Бр. 08-88
5 март 2020 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

998.

Врз основа на член 79 став 4 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20), директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 1

Со оваа одлука се определува висината на надоместоците за организирање и спроведување на обука за заштита на личните податоци за вработените во контролорите, односно обработувачите, како и за офицери за заштита на личните податоци.

Член 2

Висината на надоместоците за спроведување на обука за заштита на личните податоци за вработените во контролорите, односно обработувачите, како и за офицери за заштита на личните податоци се определува зависно од видот на обуките и модулите за кои се заинтересирани согласно годишната програма за обуки на Агенцијата за заштита на личните податоци, и тоа:

Ред. Бр.	Вид на обука	Денари по лице (учесник)
1.	Генерички обуки модул 1, 2 и 3	4000
2.	Генерички обуки модул 1, 2, 3 и 4 (офицер за заштита на личните податоци)	4500
3.	Генерички обуки за сите модули и специјализирани обуки за еден модул	4000
4.	Обука за еден посебен модул	6000
5.	Посебни обуки по барана програма од контролор или обработувач: - Ако обуката се врши само за едно лице	5000
	Ако обуката се врши за две до пет лица	4000
	Ако обуката се врши за група од 5 до 8 лица	3500
	Ако обуката се врши за повеќе од 8 лица	3000

По исклучок на ставот 1 на овој член, за министерствата, другите органи на државната управа, управните организации и другите државни органи кои се целосни буџетски корисници, обуките се вршат без надомест.

Член 3

Надоместоците за вршење на обука се уплатуваат најдоцна до денот на одржувањето на обуката за која контролорот, обработувачот или офицерот за заштита на личните податоци се пријавил, на трезорската сметка на Агенцијата за заштита на личните податоци број 02006-60143-631-14.

Член 4

Со денот на отпочнување со примена на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на висината на трошоци за вршење обука на заинтересирани контролори и обработувачи („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/18 и 181/18).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-414/1
4 март 2020 година
Скопје

Директор,
Имер Алиу, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

999.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Гринтех С.А. (Greentech S.A.), со регистрирано седиште на Алеа Индустрилор 17, Бузау, Романија, доставено преку Љупка Новеска Андонова, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 13.11.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува концентрацијата со која Гринтех С.А. (Greentech S.A.), со регистрирано седиште на Алеа Индустрилор 17, Бузау, Романија ќе стекне контрола над ГринТех Балтик, УАБ (GreenTech Baltic, UAB), со регистрирано седиште на Санделиу Ст. 18, Вилнус, Република Литванија, по пат на купување на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп Бр. 08-78
13 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.

1000.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено заеднички од Гринтех С.А. (Greentech S.A.), со регистрирано седиште на Алеа Индустрилор 17, Бузау, Романија, г. Михал Фигур (Mr. Michal Figúr), XXX и г. Лукаш Чиерни (Mr. Lukáš Čierny), XXX, доставено преку Љупка Новеска Андонова, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 13.11.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува концентрацијата која се однесува на стекнување на заедничка контрола од страна на Гринтех С.А. (Greentech S.A.), со регистрирано седиште на Алеа Индустрилор 17, Бузау, Романија, г. Михал Фигур (Mr. Michal Figúr), XXX и г. Лукаш Чиерни (Mr. Lukáš Čierny), XXX, над Еколуми, с.р.о. (Ekolumi, s.r.o.), со регистрирано седиште на Партизанска цеста 4634, Банска Бистрица, поштенски код 974 01, Словачка Република иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп Бр. 08-80
13 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.

1001.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвата Хјундаи Мотор Компани (Hyundai Motor Company) со регистрирано седиште на 12, Хеолунд-ро, Сеочо-гу, Сеул, Кореа, 06797, Бајрше Моторен Верке Акцингезелшафт (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft) со регистрирано седиште на Петулринг 130, 80788, Минхен, Германија, Даимлер АГ (Daimler AG) со регистрирано седиште на Мерцедесштрассе 120, 70372 Штутгарт, Германија, Форд Мотор Компани (Ford Motor Company) со седиште на Ворлд Хедквотерс, Уан Американ Роуд, Дирборн, МИ, САД, 48126 и Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) со регистрирано седиште на Поршеплац 1, 70435, Штутгарт, Германија преку адвокат Љупка Новеска Андонова од Скопје, на седницата одржана на ден 7.11.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Хјундаи Мотор Компани (Hyundai Motor Company) со регистрирано седиште на 12, Хеолунд-ро, Сеочо-гу, Сеул, Кореа, 06797, директно или преку зависно друштво, Бајрше Моторен Верке Акцингезелшафт (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft) со регистрирано седиште на Петулринг 130, 80788, Минхен, Германија, Даимлер АГ (Daimler AG) со регистрирано седиште на Мерцедесштрассе 120, 70372 Штутгарт, Германија, Форд Мотор Компани (Ford Motor Company) со седиште на Ворлд Хедквотерс, Уан Американ Роуд, Дирборн, МИ, САД, 48126 и Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) со регистрирано седиште на Поршеплац 1, 70435, Штутгарт, Германија, или нивни поврзани друштва стекнуваат заедничка контрола над Ајонити Холдинг ГмбХ & Цо. КГ КГ (Ionity Holding GmbH & Co. KG), со регистрирано седиште на Мозахер Штрассе 84, Д-80809 Минхен, Германија, иако потпаѓа под одредбите од За-

конот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 10000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

УП Бр. 08-82

7 ноември 2019 година

Скопје

Претседател,

Д-р Владимир Наумовски, с.р.

1002.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Генерали Осигурање д.д. (Generali Osiguranje d.d.), со адреса на Улица Града Вуковара 284, Загреб, Република Хрватска, доставено преку Адвокатско друштво Дебарлиев Дамески и Келешоска од Скопје, на седницата одржана на ден 29.11.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Генерали Осигурање д.д. (Generali Osiguranje d.d.), со адреса на Улица Града Вуковара 284, Загреб, Република Хрватска ќе се стекне со бизнисот на неживотно осигурување, XXX на Извор Осигурање д.д. (Izvor Osiguranje d.d.), со адреса на Трпињска 9, Загреб, Република Хрватска, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 10000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп Бр. 08-83

29 ноември 2019 година

Скопје

Претседател,

д-р Владимир Наумовски, с.р.

1003.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Упфилд Еуропа БВ (Upfield Europe BV), со седиште во Насаукаде 3, 3071, Холандија, ЈЛ Ротердам, доставено преку Адвокатско друштво Дебарлиев Дамески и Келешоска од Скопје, на седницата одржана на ден 29.11.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Упфилд Еуропа БВ (Upfield Europe BV), со седиште во Насаукаде 3, 3071, Холандија, ЈЛ Ротердам, ќе стекне директна и единствена контрола над Аривија СА (Arivia S.A.), со седиште во Индустриска Зона на Синдос, ДА 13, ОТ31, Б'ФАСИ, ГР 570 22, Општина Делта, Солун, Грција по пат на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот

на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приход-на шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

УП Бр. 08-84
29 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.

1004.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото Оутотек Ои (Outotec Ouj) со регистрирано седиште на Раухланпуисто 9, ФИ 02230 Еспо, Финска преку адвокат Љупка Новеска Андонова од Скопје, на седницата одржана на ден 4.12.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Оутотек Ои (Outotec Ouj) со регистрирано седиште на Раухланпуисто 9, ФИ 02230 Еспо, Финска ќе стекне самостојна контрола над работењето со минерали на Метсо Ои (Metso Ouj) со регистрирано седиште на Тоолонлахденкату 2, ФИ-00100, Хелсинки, Финска, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приход-на шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп Бр. 08-86
4 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.

1005.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010), постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-81 од 15.11.2019 година поднесено од страна на Генерален Секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, за доделување на планирана државна помош на Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје, на седницата одржана на 29.11.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

XXX камата на износот од 60.690.622 денари пресметана за периодот на одлагање на неговото плаќање (XXX), а кој износ од 60.690.622 денари е камата пресметана за одлагање на плаќање на главниот долг - месечните аконтации во износ од 889.174.390 денари, произлезени од даночниот биланс за 2018 година на Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ – ТО АД Скопје со седиште ул. „515“ бр. 8, 1000 Скопје, сметана од денот на нивната доспеаност до денот на поднесување на даночниот биланс за 2019, односно за 2020 година, кога истите се сторнираат, претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2, член 5 став (1) и член 5 став (2) алинеја 3 од Законот за контрола на државната помош како помош за унапредување на остварувањето на проекти од значаен економски интерес за Република Македонија, согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

Уп Бр. 10-81
29 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.

1006.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-87 од 14.11.2019 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана од страна на министерка без ресор задолжена за привлекување на странски инвестиции Зорица Апостолска за доделување на планирана регионална помош на Кромберг&Шуберт Македонија ДООЕЛ Битола, на седницата одржана на 19.11.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-87 од 14.11.2019 година поднесени од страна на Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, застапувана од страна на министерката без ресор задолжена за привлекување на странски инвестиции Зорица Апостолска за доделување на планирана регионална помош на Кромберг&Шуберт Македонија ДООЕЛ Битола со седиште на адреса А бр. Индустриска зона Жабени, Битола како корисник на државната помош, утврди дека мерките:

- Исплата на пропорционален дел од платениот данок на добивка, кој се однесува и произлегува исклучиво од Инвестицискиот проект опишан во Деловниот план за период од најмногу десет години;

- Исплата на готовински грант во износ од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност;

- Исплата на готовински грант за креирање на нови работни места за вработени на полно работно време за кои се исплаќа просечна месечна нето плата повисока за најмалку 50% од висината на минималната нето плата пропишана со Законот за минимална плата која важела во тој период, како што следи: износ од 2.000 евра за вработување до 300 лица, износ од 3.000 евра за вработување од 301 до 500 лица, износ од 3.500 евра за вработување од 501 - 1000 лица, износ од 4.000 евра за вработување од 1001 - 2000 лица;

- Исплата на готовински грант во висина од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност годишно.

претставуваат државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила и претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

УП Бр. 10-87

19 ноември 2019 година

Скопје

Претседател,

Д-р Владимир Наумовски, с.р.

1007.

Врз основа на член 10, 13 и 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 145/10), како и врз основа на член 2 и член 3 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на известување за доделување на државна помош, како и постапката за вршење надзор на постојната државна помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 142/11), а постапувајќи по доставеното известување од страна на Министерството за труд и социјална политика за промена на постојната државна помош заради изменување и дополнување на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 19.11.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Извршените измени и дополнувања на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година во однос на зголемување на финансиските средства и бројот на корисници кај дел од мерките и програмите кои се составен дел од октомврскиот ревидиран Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година, како што се:

- Мерката поддршка за самовработување (претприемништво) од Програми и мерки за вработување, која со основниот Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година изнесуваше 361.568.466 денари се зголемува со октомврскиот ревидиран Оперативен план на вкупен износ од 491.193.466 денари, а воедно се зголемува и опфатот на лицата од 1070 лица на 1484 невработени лица претставува промена на постојната шема на помош заради зголемување над 20% на буџетот на постојната шема на помош согласно член 3 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на известување за доделување државна помош, како и постапката за вршење надзор на постојната државна помош и таквата финансиска поддршка кои правните субјекти основани преку Програмата за самовработување ќе ја добиваат со нивно вклучување во мерката 2.1. Субвенционирање на плати претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош чие доделување е дозволено согласно член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош под услов таквата помош да се доделува согласно глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 03/14).

- Мерката 2.1 Субвенционирање на плати од Програмата: Поддршка за креирање нови работни места, која со основниот Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година изнесуваше 228.000.000 денари, со октомврскиот ревидиран Оперативен план за 2019 година е зголемена на вкупен износ од 294.576.000 денари, зголемувајќи го при тоа и опфатот на лицата од 1000 на 1321 невработени лица претставува промена на постојната шема на помош заради зголемување над 20% на буџетот на постојната шема на помош согласно член 3 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на известување за доделување државна помош, како и постапката за вршење надзор на постојната државна помош и доделувањето на истата согласно член 15 став (3) од Законот за државна помош е дозволено под услов да се доделува согласно глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување хоризонтална помош.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

УП Бр. 10-88

19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,

д-р Владимир Наумовски, с.р.

1008.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош ("Службен весник на Република Македонија" бр. 145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-92 од 20.11.2019 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана од страна на директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на КЕССЛЕР МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден, на седницата одржана на 29.11.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-92 од 20.11.2019 година, поднесено во име на

Владата на Република Северна Македонија, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони преку директорот Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на друштвото за производство, и услуги КЕССЛЕР МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден со седиште на адреса Технолошко индустриска развојна зона бр. 27- Скопје 1 / Илинден, како корисник на државната помош, утврди дека мерката

- Државна помош во висина од XXX (XX проценти) од оправдани трошоци за индустриско истражување од кои најмногу XX (XXX проценти) можат да се доделат за настанатите трошоци за инструменти, нови машини и опрема кои ќе се користат за потребите на истражувачкиот проект но не може да изнесува повеќе од XXXX евра во денарска противвредност кој ќе биде исплатен во една транша до XX.XX XXX година;

претставува државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за други истражувања и експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки претставува хоризонтална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 14 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

- Државна помош во висина од 10% од потрошениот износ како оправдани инвестициски трошоци за набавка на нови машини и/или за изградба на зграда во Зоната направени до датумот на завршување 31.12.2020 година но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност што ќе биде исплатена во една транша до 30.6.2021 година и

- Дополнителна државна помош во висина од XX (XX проценти) од инвестираниот износ на оправдани инвестициски трошоци за Инвестицискиот проект направени до датумот на завршување -XX.XX.XX но не повеќе од XXX евра

претставуваат државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила и претставуваат регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

Уп Бр. 10-92

29 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,

д-р Владимир Наумовски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2020058

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



Број 58

6 март 2020, петок

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Северна Македонија на покана на ЕУ

СОДРЖИНА

	Стр.
11. ЕУ Декларации/Мерки кон кои Република Северна Македонија се придружи во периодот јули – декември 2019 година, при Постојана Мисија кон ЕУ на Република Северна Македонија во Брисел.....	2
12. ЕУ Изјави, Декларации и заеднички документи при кои Република Северна Македонија се придружи во текот на јули – декември 2019 година, преку Мисиите кон ОН – Њујорк, ОБСЕ – Виена, ОН – Женева и Совет на Европа – Стразбур.....	7

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

11.

Прилог 1

ЕУ Декларации/Мерки кон кои Република Северна Македонија се придружи во периодот јули – декември 2019 година, при Постојана Мисија кон ЕУ на Република Северна Македонија во Брисел

1.	Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the situation in Venezuela, published on 16 July Декларација на ВП на ЕУ во поглед на ситуацијата во Венецуела, 16 јули.
2.	Declaration by the High Representative Federica Mogherini on behalf of the EU on the latest developments in Libya, published on 5 July Декларација на ВП Могерини во однос на последните случувања во Либија, 05 јули.
3.	Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the occasion of the 5th anniversary of the downing of Malaysia Airlines Flight MH17 (17 July 2019), published on 16 July Декларација на ЕУ/ВП по однос на 5 годишнината од соборувањето на Малезискиот авион, лет MH17 (17 јули 2019), 16 јули.
4.	Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU on the occasion of the Day of International Criminal Justice, 17 July 2019, published on 16 July Декларација на ВП Могерини во име на ЕУ, во однос на Ден на Меѓународна Кривична Правда, 17 јули, објавена на 16 јули.
5.	COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/993 of 17 June 2019 repealing Decision (CFSP) 2018/1006 concerning restrictive measures in view of the situation in the Republic of Maldives Одлука на Советот (ЗНБП) 2019/993 од 17 јули 2019, за укинување на Одлуката (ЗНБП) 2018/1006, во однос на рестриктивните мерки во однос на ситуацијата во Малдивите
6.	COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1171 of 8 July 2019 amending Decision (CFSP) 2017/2074 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela Одлука на Советот (ЗНБП) 2019/1171, 08 јули 2019, за измена на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 во однос на рестриктивните мерки во поглед на ситуацијата во Венецуела
7.	Declaration by the High Representative Federica Mogherini on behalf of the EU on the latest developments in Libya, published on 2 August Декларација на високата претставничка Федерика Могерини во име на ЕУ за најновите настани во Либија, објавена на 2 август
8.	COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1210 of 15 July 2019 amending Decision (CFSP) 2016/849 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea ОДЛУКА НА СОВЕТОТ (CFSP) 2019/1210 од 15 јули 2019 година за изменување и дополнување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 во врска со рестриктивните мерки против Демократската народна Република Кореја
9.	Declaration by the High Representative Federica Mogherini on behalf of the EU on Declaration on the occasion of the International Day for the World's Indigenous Peoples, published on 8 August Декларација на високата претставничка Федерика Могерини во име на ЕУ за Декларацијата по повод Меѓународниот ден за домородните народи во светот, објавена на 8 август
10.	Declaration by the High Representative Federica Mogherini on behalf of the EU on Declaration on Hong Kong, published on 17 August Декларација на високата претставничка Федерика Могерини во име на ЕУ за Декларацијата за Хонг Конг, објавена на 17 август

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

11.	Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU, on the occasion of the International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence based on Religion or Belief, published on 21 August Декларација на високиот претставник, Федерика Могерини, во име на ЕУ, по повод Меѓународниот ден одбележување на жртвите на акти на насилство врз основа на религија или верба, објавено на 21 август
12.	Council Implementing Decision (CFSP) 2019/1299 of 31 July 2019 implementing Decision (CFSP) 2015/1333 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya Одлука за спроведување на Советот (ЗНБП) 2019/1299 од 31 јули 2019 година за спроведување на Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Либија
13.	Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU, on Syria, published on 26 September Декларација на високиот претставник, Федерика Могерини, во име на ЕУ, за Сирија, објавена на 26 септември
14.	Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU, on Venezuela, published on 27 September Декларација на високиот претставник, Федерика Могерини, во име на ЕУ, за Венецуела, објавена на 27 септември
15.	Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU, on Hong Kong, published on 2 October Декларација на високиот претставник, Федерика Могерини, во име на ЕУ, за Хонг Конг, објавена на 2 октомври
16.	Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU, on recent developments in north-east Syria, published on 9 October Декларација на високиот претставник, Федерика Могерини, во име на ЕУ, за неодамнешните случувања во северо-источна Сирија, објавена на 9 октомври
17.	Joint Declaration by the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and the Secretary General of the Council of Europe on the European and World Day against the Death Penalty, published on 9 October Заедничка декларација на високиот претставник на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика и генералниот секретар на Советот на Европа за Европскиот и светскиот ден против смртната казна, објавена на 9 октомври
18.	Declaration by the High Representative on behalf of the EU on recent developments in Ecuador, published on 17 October Декларација на високиот претставник во име на ЕУ за последните случувања во Еквадор, објавена на 17 октомври
19.	Council Decision (CFSP) 2019/1596 of 26 September 2019 amending Decision (CFSP) 2017/2074 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela Одлука на Советот (ЗНБП) 2019/1596 од 26 септември 2019 година за изменување и дополнување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 во врска со рестриктивните мерки во поглед на ситуацијата во Венецуела
20.	Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU, on the occasion of the International Day to End Impunity for Crimes against Journalists – 2nd November 2019, published on 31 October Декларација на високиот претставник, Федерика Могерини, во име на ЕУ, по повод Меѓународниот ден за ставање крај на неказнивоста за кривични дела против новинарите - 2 ноември 2019 година, објавена на 31 октомври

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

21.	Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU, on the latest developments in Lebanon, published on 25 October Декларација на високиот претставник, Федерика Могерини, во име на ЕУ, за најновите настани во Либан, објавена на 25 октомври
22.	Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU, on the situation in Haiti, published on 7 November Декларација на високиот претставник, Федерика Могерини, во име на ЕУ, за состојбата на Хаити, објавена на 7 ноември
23.	Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU, on ongoing protests in Iraq, published on 7 November Декларација на високиот претставник, Федерика Могерини, во име на ЕУ, за протестите во Ирак, објавена на 7 ноември
24.	Council Decision (CFSP) 2019/1663 of 1 October 2019 amending Decision (CFSP) 2015/1333 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya Одлука на Советот (ЗНБП) 2019/1663 од 1 октомври 2019 година за изменување и дополнување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 во врска со рестриктивните мерки во поглед на ситуацијата во Либија
25.	COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1720 of 14 October 2019 concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua ОДЛУКА НА СОВЕТОТ (ЗНБП) 2019/1720 од 14 октомври 2019 година во врска со рестриктивните мерки со оглед на состојбата во Никарагва
26.	COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1789 of 24 October 2019 amending Decision 2010/573/CFSP concerning restrictive measures against the leadership of the Transnistrian region of the Republic of Moldova ОДЛУКА НА СОВЕТОТ (ЗНБП) 2019/1789 од 24 октомври 2019 година за изменување и дополнување на Одлуката 2010/573 / ЗНБП во врска со рестриктивните мерки против раководството на регионот на Трансдистриктскиот регион на Република Молдавија
27.	COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1722 of 14 October 2019 amending Decision (CFSP) 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons ОДЛУКА НА СОВЕТОТ (ЗНБП) 2019/1722 од 14 октомври 2019 година за изменување и дополнување на Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 во врска со рестриктивните мерки против ширење и употреба на хемиско оружје
28.	COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1721 of 14 October 2019 amending Decision (CFSP) 2016/1693 concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al- Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them ОДЛУКА НА СОВЕТОТ (ЗНБП) 2019/1721 од 14 октомври 2019 година за изменување и дополнување на Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 во врска со рестриктивните мерки против ИСИЛ (Даш) и Ал-Каеда и лица, групи, друштва и субјекти поврзани со нив
29.	COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1790 of 24 October 2019 amending Decision 2010/638/CFSP concerning restrictive measures against the Republic of Guinea ОДЛУКА НА СОВЕТОТ (ЗНБП) 2019/1790 од 24 октомври 2019 година за изменување и дополнување на Одлуката 2010/638 / ЗНБП во врска со рестриктивните мерки против Република Гвинеја
30.	COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1788 of 24 October 2019 amending Decision (CFSP) 2015/1763 concerning restrictive measures in view of the situation in Burundi ОДЛУКА НА СОВЕТОТ (ЗНБП) 2019/1788 од 24 октомври 2019 година за изменување и дополнување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 во врска со рестриктивните мерки во поглед на состојбата во Бурунди

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

31.	Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU, on the situation in Bolivia, published on 15 November Декларација на високиот претставник, Федерика Могерини, во име на ЕУ, за состојбата во Боливија, објавена на 15 ноември
32.	Statement on behalf of the EU and its Member States at the Assembly of States Parties of the ICC, 2 December 2019 Изјава во име на ЕУ и нејзините земји-членки во Собранието на државите членки на ICC, 2 декември 2019 година
33.	Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU, on Hong Kong, published on 18 November Декларација на високиот претставник, Федерика Могерини, во име на ЕУ, за Хонг Конг, објавена на 18 ноември
34.	Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU, on the latest developments in Nicaragua, published on 20 November Декларација на високиот претставник, Федерика Могерини, во име на ЕУ, за последните случувања во Никарагва, објавена на 20 ноември
35.	Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU, on the recent deterioration of the situation in north-west Syria, published on 22 November Декларација на Високиот претставник, Федерика Могерини, во име на ЕУ, во врска со неодамнешното влошување на ситуацијата во северозападна Сирија, објавена на 22 ноември
36.	COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1944 of 25 November 2019 amending Decision (CFSP) 2016/1693 concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them Одлука на Советот (ЗНБП) 2019/1944 од 25 ноември 2019 година, за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 во врска со рестриктивни мерки против ИСЛИЛ (ДАЕШ), Ал Каида и лицата, групите, организациите и ентитетите асоцирани со нив
37.	COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1893 of 11 November 2019 amending Decision (CFSP) 2017/2074 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela Одлука на Советот (ЗНБП) 2019/1893 од 11 ноември 2019 година, за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2019/1893 во врска со рестриктивни мерки во поглед на ситуацијата во Венецуела
38.	COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1894 of 11 November 2019 concerning restrictive measures in view of Turkey's unauthorised drilling activities in the Eastern Mediterranean Одлука на Советот (ЗНБП) 2019/1894 од 11 ноември 2019 година, во врска со рестриктивни мерки во поглед на турските нелегални активности за дупчење во источниот Медитеран.
39.	Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the extension of the mandate of the Mission to Support the Fight Against Corruption and Impunity in Honduras (MACSIH) Декларација на Високиот претставник во име на ЕУ, во врска со продолжувањето на мандатот на Мисијата за поддршка на борбата против корупција и неказнивоста во Хондурас (МАССИН)
40.	Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the recent protests in Iran Декларација на Високиот претставник, во име на ЕУ, во врска со неодамнешните протести во Иран
41.	Declaration by the High Representative on behalf of the EU on Human Rights Day, 10 December 2019 Декларација на Високиот претставник во име на ЕУ, по повод Денот на човекови права, 10 декември 2019

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

**Климатски поднесоци/Изјави на ЕУ при кои Република Северна Македонија
во период јули-декември 2019**

1.	EU submission on Views on the fourth comprehensive review of the implementation of the framework for capacity-building in developing countries under the Convention Поднесок на ЕУ за четвртиот сеопфатен преглед на примената на рамката за градење на капацитетите во земјите во развој според Конвенцијата
2.	EU submission on Review of the Warsaw International Mechanism Поднесок на ЕУ за Прегледот на Варшавскиот меѓународен механизам
3.	EU submission on Review of the Paris Committee on Capacity-building Поднесок на ЕУ за прегледот на Парискиот комитет за градење на капацитети

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

**ЕУ Декларации/Мерки кон кои
Република Северна Македонија не се придружи во периодот јули – декември 2019 година,
при Постојана Мисија кон ЕУ на Република Северна Македонија во Брисел**

1.	Council Decision (CFSP) 2019/1405 of 12 September 2019 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Одлука на Советот (ЗНБП) 2019/1405 од 12 септември 2019 година за изменување и дополнување на Одлуката 2014/145 / ЗНБП во врска со рестриктивните мерки во однос на дејствија што го поткопуваат или претставуваат закана за територијалниот интегритет, суверенитет и независност на Украина
-----------	---

12.

Прилог 2

ЕУ Изјави, Декларации и заеднички документи при кои Република Северна Македонија се придружи во текот на јули – декември 2019 година, преку Мисиите кон ОН – Њујорк, ОБСЕ – Виена, ОН – Женева и Совет на Европа - Стразбур

ОБСЕ – Виена

	Преглед на изјави на ЕУ кон кои Република Северна Македонија се има придружено во рамките на ОБСЕ (Постојан совет, Форум за безбедносна соработка, Медитеранската конференција на ОБСЕ, Дополнителниот состанок за хумана димензија, Состанокот за економија и животна средина, Состанокот за хумана димензија, Форум економија и животна средина, итн) во периодот од 01.07. 2019 до 31.12.2019 година.
	Постојан совет на ОБСЕ
1.	Постојан совет, 4 јули 2019 година Декларација за MS на ЕУ за извештајот на надворешниот ревизор и извештајот на Одборот за ревизија/ Conseil Permanent, 4 Juillet 2019 Déclaration des EM de l'UE sur le rapport de l'Auditeur externe et sur le rapport du Comité d'audit
2.	Постојаниот совет на ОБСЕ бр. 1234, Виена, 4 јули 2019 година Изјава на ЕУ за судењето на академиците и претставниците на граѓанското општество во Турција/ EU Statement on the trial of academics and civil society representatives in Turkey
3.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1235, Виена, 11 јули 2019 година Изјава на ЕУ во одговор на обраќањето од в.д. министерот за Европа и надворешни работи на Албанија, Х.Е. Гент Чакај EU Statement in Response to the Address by the Acting Minister for Europe and Foreign Affairs of Albania, H.E Gent Cakaj
4.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1235, Виена, 11 јули 2019 година Изјава на ЕУ за "тековната агресија на Русија против Украина и илегалната окупација на Крим"/ EU Statement on "Russia's Ongoing Aggression against Ukraine and Illegal Occupation of Crimea"

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

5.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1235, Виена, 11 јули 2019 Изјава на ЕУ за 24-годишнината од геноцидот во Сребреница/ EU Statement on the 24th Anniversary of the Srebrenica Genocide
6.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1236, Виена, 18 јули 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на обраќањето на г-дин Лаша Дарсалија, заменик министер за надворешни работи на Грузија/ EU Statement in Reply to the Address of Mr. Lasha Darsalia, Deputy Foreign Minister of Georgia
7.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1236, Виена, 18 јули 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на Годишниот извештај за напредокот на Генералниот секретар за спроведување на Акциониот план за родови активности на ОБСЕ 2004 година за унапредување на родовата еднаквост/ EU Statement in response to the Secretary-General's Annual Progress Report on the Implementation of the OSCE 2004 Gender Action Plan on the Promotion of Gender Equality
8.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1236, Виена, 18 јули 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на извештајот на шефот на Програмата на ОБСЕ во Душанбе, амбасадорот Валериу Чивери/ EU Statement in Response to the Report of the Head of the OSCE Programme Office in Dushanbe, Ambassador Valeriu Chiveri
9.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1236, Виена, 18 јули 2019 година Изјава на ЕУ за „Тековната агресија на Русија против Украина и илегалното окупација на Крим“/ EU Statement on “Russia’s Ongoing Aggression against Ukraine and Illegal Occupation of Crimea”
10.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1236, Виена, 18 јули 2019 година Изјава на ЕУ за 10-годишнината од убиството на Наталија Естемирова, бранител на човекови права и новинар во Чеченската Република Руската Федерација/ EU Statement on the 10th Anniversary of the Murder of Natalia Estemirova, Human Rights Defender and Journalist in the Chechen Republic of the Russian Federation
11.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1236, Виена, 18 јули 2019 година Изјава на ЕУ за Турција/ EU Statement on Turkey
12.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1239, Виена, 18 јули 2019 година Изјава на ЕУ за петгодишнината од соборувањето на летот MH17 од Малезија ерлајнс/ EU Statement on the five year anniversary of the downing of Malaysia Airlines Flight MH17
13.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1237, Виена, 25 јули 2019 година Изјава на ЕУ за „Тековната агресија на Русија против Украина и илегалното окупација на Крим“/ EU Statement on “Russia’s Ongoing Aggression against Ukraine and Illegal Occupation of Crimea”
14.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1237, Виена, 25 јули 2019 година Изјава на ЕУ за предвремените парламентарни избори во Украина/ EU Statement on the Early Parliamentary Elections in Ukraine
15.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1238, Виена, 26 јули 2019 година Изјава на ЕУ за усвојување на Одлуките за состанокот за спроведување на човечката димензија 2019 година и Азиската конференција на ОБСЕ за 2019 година/ EU Statement upon the adoption of the Decisions on the 2019 Human Dimension Implementation Meeting and the 2019 OSCE Asian Conference

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

16.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1239, Виена, 5 септември 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на извештајот на шефот на мисијата на ОБСЕ во Косово, амбасадорот Јан Браату/ EU Statement in response to the Report by the Head of the OSCE Mission in Kosovo, Ambassador Jan Braathu
17.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1239, Виена, 5 септември 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на ажурирањето на специјалниот претставник на Претседателот на ОБСЕ во канцеларија во Украина и во Трилатералната контактна група, амбасадорот Мартин Сајдик и на Извештајот на главниот надзор на СММ на ОБСЕ во Украина, амбасадорот Јашар Халит Чевик/ EU Statement in response to the Update by the Special Representative of the OSCE Chairperson in Office in Ukraine and in the Trilateral Contact Group, Ambassador Martin Sajdik and to the Report by the Chief Monitor of the OSCE SMM to Ukraine, Ambassador Yasar Halit Cevik
18.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1239, Виена, 5 септември 2019 година Изјава на ЕУ по повод Меѓународниот ден на жртвите од присилно исчезнати/ EU Statement marking the International Day of the Victims of Enforced Disappearances
19.	Постојаниот совет на ОБСЕ бр.1239,Виена, 5 септември 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на тековниот проблем што го покренa Грузија/ EU statement in reply to the current issue raised by Georgia
20.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1239, Виена, 5 септември 2019 година Изјава на ЕУ за смртната казна во областа на ОБСЕ/ EU Statement on the Death Penalty in the OSCE Area
21.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1239, Виена, 5 септември 2019 година Изјава на ЕУ за правото на слобода на мирно собирање во Руската Федерација/ EU Statement on the Right to Freedom of Peaceful Assembly in the Russian Federation
22.	Постојан број на ОБСЕ бр. 1239, Виена, 5 септември 2019 година ИНТЕРПРЕТАТИВНА ИЗВЕШТАЈ ПО ПАРАГРАФ IV.1 (A) 6 НА ПРАВИЛИ НА ПОСТАПКА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СОРАБОТКА ВО ЕВРОПА/ INTERPRETATIVE STATEMENT UNDER PARAGRAPH IV.1(A)6 OF THE RULES OF PROCEDURE OF THE ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE
23.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1242, Виена, 3 октомври 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на извештајот на главниот набудувач на наб OSCEудувачката мисија на ОБСЕ на руските контролни пунктови Гуково и Донецк, амбасадорот оргорѓи Варга/ EU Statement in response to the Report by the Chief Observer of the OSCE Observer Mission at the Russian Checkpoints Gukovo and Donetsk, Ambassador Gyorgy Varga
24.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1242, Виена, 3 октомври 2019 година Изјава за ЕУ како одговор на презентацијата од страна на генералниот секретар на унифицираниот буџет за 2020 година/ EU Statement in response to the presentation by the Secretary General of the 2020 Unified Budget
25.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1242, Виена, 3 октомври 2019 година Изјава на ЕУ за „Тековната агресија на Русија против Украина и илегалното окупација на Крим“/ EU Statement on “Russia’s Ongoing Aggression against Ukraine and Illegal Occupation of Crimea”
26.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1242, Виена, 3 октомври 2019 година Изјава на ЕУ за последните случувања во Руската Федерација во врска со слободата на медиуми/ EU Statement on recent developments in the Russian Federation regarding Media Freedom

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

27.	ОБСЕ 75-та заедничка ФСС - Средба за компјутер: Структурен дијалог Виена, 16 октомври 2019 година Изјава на ЕУ за структурниот дијалог/ OSCE 75th Joint FSC - PC Meeting: Structured Dialogue, Vienna, 16 October 2019 EU Statement on the Structured Dialogue
28.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1244, Виена, 17 октомври 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на извештајот на директорот на ОДИХР/ EU Statement as response to the report of the ODIHR Director, 17 October 2019. OSCE Council 1244
29.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1244, Виена, 17 октомври 2019 година Изјава на ЕУ за 49-та рунда на меѓународните дискусии во Женеве/ EU Statement on the 49th round of the Geneva International Discussions
30.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1244, Виена, 17 октомври 2019 година Изјава на ЕУ за „Тековната агресија на Русија против Украина и илегалното окупација на Крим“/ EU Statement on “Russia’s Ongoing Aggression against Ukraine and Illegal Occupation of Crimea”
31.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1244, Виена, 17 октомври 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на извештајот на шефот на мисијата на ОБСЕ во Молдавија, д-р Клаус Нокирч/ Déclaration de l’UE en réponse au rapport du chef de la Mission de l’OSCE en Moldavie, Dr. Claus Neukirch
32.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1244, Виена, 17 октомври 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на извештајот на директорот на ОДИХР/ EU statement in response to the report by the Director of ODIHR
33.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1244, Виена, 17 октомври 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на прашањето на АОВ покренато од Малта/ EU statement in response to the AOB issue raised by Malta
34.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1245, Виена, 31 октомври 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на Претседателот на парламентарното собрание на ОБСЕ/ EU Statement in response to the President of the OSCE Parliamentary Assembly
35.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1245 година, Виена, 31 октомври 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на извештајот на Координаторот за економски и еколошки активности на ОБСЕ, Амб. Вук Жугиќ/ EU Statement in response to the report by the Coordinator of OSCE Economic and Environmental Activities Amb. Vuk Žugić
36.	Постојан број на ОБСЕ бр. 1245, Виена, 31 октомври 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на извештајот на специјалните претставници на претседателите на ОБСЕ во Кабинетот за млади и безбедност/ EU Statement in Response to the Report by the Special Representatives of the OSCE CiO on Youth and Security
37.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1245, Виена, 31 октомври 2019 година Изјава на ЕУ за „Тековната агресија на Русија против Украина и илегалното окупација на Крим“/ EU Statement on “Russia’s Ongoing Aggression against Ukraine and Illegal Occupation of Crimea”
38.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1245, Виена, 31 октомври 2019 година Изјава на ЕУ По повод Меѓународниот ден да се стави крај на неказнивоста за кривични дела против новинари/ EU Statement on the occasion of the International Day to End Impunity for Crimes against Journalists
39.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1245, Виена, 31 октомври 2019 година Изјава на ЕУ за новинарите поврзани со Радио Озоди во Таџикистан/ EU Statement on Journalists affiliated with Radio Ozodi in Tajikistan
40.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1245, Виена, 31 октомври 2019 година Изјава на ЕУ за последните настани во Косово */ EU Statement on the recent developments in Kosovo*

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

41.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1246, Виена, 7 ноември 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на извештајот на високиот комесар на ОБСЕ за национални малцинства, Амб. Ламберто Заниер/ EU Statement in Response to the Report by the OSCE High Commissioner on National Minorities, Amb. Lamberto Zannier
42.	Изјава на Европската унија како одговор на копретседателите на групата Минск, личниот претставник на Кабинетот на претседателството за судир на интереси во конференцијата во Минск и шефот на групата за планирање на високо ниво./ Déclaration de l'Union européenne en réponse aux co-présidents du Groupe de Minsk, au Représentant personnel de la Présidence en exercice pour le conflit dont relève la Conférence de Minsk, ainsi qu'au chef du Groupe de Planification de Haut Niveau.
43.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1246, Виена, 7 ноември 2019 година Изјава на ЕУ за „Тековната агресија на Русија против Украина и илегалното окупација на Крим“/ EU Statement on “Russia’s Ongoing Aggression against Ukraine and Illegal Occupation of Crimea”
44.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1247, Виена, 14 ноември 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на обраќањето на Претседателот на Меѓународниот комитет на Црвениот крст (МКЦК), Питер Маурер/ EU Statement in response to the Address by the President of the International Committee of the Red Cross (ICRC), Peter Maurer
45.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1247, Виена, 14 ноември 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на извештајот на д-р Волкер Фробарт, претставник на ОБСЕ во латвиско-руската заедничка комисија за воени пензионери/ EU Statement in response to the report by Dr. Volker Frobarth, OSCE Representative to the Latvian-Russian Joint Commission on Military Pensioners
46.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1247, Виена, 14 ноември 2019 година Изјава на ЕУ за развојот на човековите права во Руската Федерација/ EU Statement on the Human Rights developments in the Russian Federation
47.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1247, Виена, 14 ноември 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на копретседателите на меѓународните дискусии во Женева/ EU Statement in reply to the Co-Chairs of the Geneva International Discussions
48.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1247, Виена, 14 ноември 2019 година Изјава на ЕУ за „Тековната агресија на Русија против Украина и илегалното окупација на Крим“/ EU Statement on “Russia’s Ongoing Aggression against Ukraine and Illegal Occupation of Crimea
49.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1248, Виена, 21 ноември 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на извештајот на шефот на присуството на ОБСЕ во Албанија, амбасадорот Бернд Борхардт/ EU Statement in response to the Report by the Head of the OSCE Presence in Albania, Ambassador Bernd Borchardt
50.	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1248, Виена, 21 ноември 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на извештајот на специјалниот претставник на ОБСЕ и координатор за борба против трговија со луѓе, г. Валианте Риши/ EU Statement in Response to the Report by the OSCE Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, Mr. Valiant Richey
51.	Постојан број на ОБСЕ бр. 1248, Виена, 21 ноември 2019 година Изјава на ЕУ за „Тековната агресија на Русија против Украина и илегалното окупација на Крим“/ EU Statement on “Russia’s Ongoing Aggression against Ukraine and Illegal Occupation of Crimea”
52.	Постојан број на ОБСЕ бр. 1248, Виена, 21 ноември 2019 година Изјава на ЕУ за предвремените парламентарни избори во Република Белорусија/ EU Statement on the early parliamentary elections in the Republic of Belarus

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

53.	Постојан број на ОБСЕ бр. 1248, Виена, 21 ноември 2019 година Изјава на ЕУ за 86-годишнината од Холодомор/ EU Statement on the 86th anniversary of Holodomor
54.	Постојана ОБСЕ Одговор бр. 1248, Виена, 21 ноември 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на прашањето на АОВ поставено од Грузија/ EU Statement in reply to the AOB issue raised by Georgia
55.	Постојан број на ОБСЕ бр. 1248, Виена, 21 ноември 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на Извештајот на претставникот на ОБСЕ за слобода на медиуми, г-дин Харлем Десир/ EU Statement in response to the Report by the OSCE Representative on Freedom of the Media, Mr. Harlem Désir
56.	ИНТЕРПРЕТАТИВНА ИЗВЕШТАЈ ПО ПАРАГРАФ IV.1 (A) 6 НА ПРАВИЛИ НА ПОСТАПКА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СОРАБОТКА ВО ЕВРОПА/ INTERPRETATIVE STATEMENT UNDER PARAGRAPH IV.1(A)6 OF THE RULES OF PROCEDURE OF THE ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE
57	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1249, Виена, 28 ноември 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на тројцата лични претставници на мандатот на Претседателството за толеранција и недискриминација/ Déclaration de l'UE en réponse aux trois représentants personnels de la Présidence en exercice pour la tolérance et la non-discrimination
58	Постојан број на ОБСЕ бр. 1249, Виена, 28 ноември 2019 година Изјава на ЕУ за „Тековната агресија на Русија против Украина и илегалната окупација на Крим“/ EU Statement on “Russia’s Ongoing Aggression against Ukraine and Illegal Occupation of Crimea”
59	Постојан број на ОБСЕ бр. 1249, Виена, 28 ноември 2019 година Изјава на ЕУ за Меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жените/ EU Statement on the International Day for the Elimination of Violence against Women
60	Постојан број на ОБСЕ бр. 1249, Виена, 28 ноември 2019 година Изјава на ЕУ за законот за „странски агент“ на Русија/ EU Statement on Russia’s “Foreign Agent” Law
61	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1252, Виена, 12 декември 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на обраќањето на Генералниот секретар на Советот на Европа, г-ѓа Марија Пејчиновиќ Буриќ/ OSCE Permanent Council No. 1252 Vienna, 12 December 2019 EU Statement in Response to the Address by the Secretary General of the Council of Europe, Ms. Marija Pejčinović Burić
62	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1252, Виена, 12 декември 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на ажурирањето на Специјалниот претставник на Претседателот на ОБСЕ во канцеларија во Украина и во Трилатералната контактна група, амбасадорот Сајдик и на Извештајот на главниот монитор на СММ на ОБСЕ во Украина, амбасадорот Јашар Халит Чевик/ EU Statement in response to the Update by the Special Representative of the OSCE Chairperson in Office in Ukraine and in the Trilateral Contact Group, Ambassador Sajdik and to the Report by the Chief Monitor of the OSCE SMM to Ukraine, Ambassador Yaşar Halit Çevik.
63	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1252, Виена, 12 декември 2019 година Изјава на ЕУ за Денот на човековите права/ EU Statement on Human Rights Day
64	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1253, Виена, 19 декември 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на обраќањето на Специјалниот претставник на Претседавањето на ОБСЕ за борба против корупцијата, проф. Паола Северино/ EU Statement in response to the Address by the Special Representative of the OSCE Chairperson-in-Office on Combating Corruption, Prof. Paola Severino

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

65	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1253, Виена, 19 декември 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на презентациите на претседателите на трите комитети/ EU Statement in response to the Presentations by the Chairpersons of the Three Committees
66	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1253, Виена, 19 декември 2019 година Изјава на ЕУ за извештајот на координаторот на проектот на ОБСЕ во Украина/ EU Statement on the Report by the OSCE Project Coordinator in Ukraine
67	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1253, Виена, 19 декември 2019 година Изјава на ЕУ за 50-та рунда од меѓународните дискусии во Женева/ EU Statement on the 50th round of the Geneva International Discussions
68	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1253, Виена, 19 декември 2019 година Изјава на ЕУ по пресудата на ЕКЧП за г-дин Кавала, која сè уште е притворена во Турција/ EU Statement following the ECHR's verdict on Mr. Kavala, still detained in Turkey
69	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1253, Виена, 19 декември 2019 година ИНТЕРПЕТРАТИВНА ИЗВЕШТАЈ ПО ПАРАГРАФ IV.1 (A) 6 НА ПРАВИЛИ НА ПОСТАПКА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СОРАБОТКА ВО ЕВРОПА/ INTERPRETATIVE STATEMENT UNDER PARAGRAPH IV.1(A)6 OF THE RULES OF PROCEDURE OF THE ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE
70	Постојан совет на ОБСЕ бр. 1253, Виена, 19 декември 2019 година Изјава на ЕУ за „Тековната агресија на Русија против Украина и илегалната окупација на Крим“/ EU Statement on "Russia's Ongoing Aggression against Ukraine and Illegal Occupation of Crimea"
	Форум за безбедносна соработка
1.	Форум на ОБСЕ за безбедносна соработка бр. 919, Виена, 3 јули 2019 година Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина/ EU Statement on the Security Situation in and around Ukraine/
2.	Форум на ОБСЕ за безбедносна соработка бр. 919 , Виена, 3 јули 2019 година Изјава на ЕУ за "Улогата на CSBM во Централна Азија"919-та пленарна седница на ФСФИ/ EU Statement on "The Role of CSBMs in Central Asia" FSC 919th Plenary Meeting
3.	Форум на ОБСЕ за безбедносна соработка бр. 919 Виена, 10 јули 2019 година Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина/ EU Statement on the Security Situation in and around Ukraine
4.	921 Форум за безбедносна соработка на ОБСЕ, Виена, 17 јули 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на ЦСТО/ OSCE Forum for Security Co-operation N°921 EU Statement in response to the CSTO
5.	921 Форум за безбедносна соработка на ОБСЕ, Виена, 17 јули 2019 година Изјава на ЕУ за безбедносната состојба во и околу Украина/ OSCE Forum for Security Co-operation N°921, EU Statement on the Security Situation in and around Ukraine
6.	Форум за безбедносна соработка на ОБСЕ бр 922 на 24 јули 2019 година Изјава за ЕУ - Завршна сесија во рамките на Таџикистанското претседавање/ EU Statement - Closing session under the Tajik Chairmanship
7.	923 форум за безбедносна соработка на ОБСЕ Виена, 11 септември 2019 година Изјава на ЕУ како одговор на г-дин Мартин Повејчил, заменик министер за надворешни работи за безбедност и мултилатерални прашања, Министерство за надворешни работи

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	на Чешка/ EU Statement in response to Mr. Martin Povejšil, Deputy Minister of Foreign Affairs for Security and Multilateral Issues, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
8.	Форум за безбедносна соработка на ОБСЕ на ЕУ бр. 924 Виена, 18 септември 2019 година Изјава на ЕУ за безбедносната состојба во и околу Украина/ EU Statement on the Security Situation in and around Ukraine
9.	924 Форум за безбедносна соработка на ОБСЕ Виена, 18 септември 2019 година Изјава на ЕУ за политичко-воена соработка од земјите на Вишеград/ EU Statement on Politico-Military Cooperation of Visegrád Countries
10.	Форум за безбедносна соработка на ОБСЕ бр. 925 Виена, 25 септември 2019 година Изјава на ЕУ за Кодексот на однесување на ОБСЕ за политичко-воени аспекти на безбедноста / Резолуција 1540/ EU Statement on the OSCE Code of Conduct on Politico-Military Aspects of Security / UNSCR 1540
11.	925 Форум за безбедносна соработка на ОБСЕ, Виена, 25 септември 2019 година Изјава на ЕУ за безбедносната состојба во и околу Украина/ EU Statement on the Security Situation in and around Ukraine
12.	926 форум за безбедносна соработка на ОБСЕ Виена, 2 октомври 2019 година Изјава на ЕУ за спроведување на УНДЦР 1325/ EU Statement on the implementation of UNSCR 1325
13.	926 форум за безбедносна соработка на ОБСЕ Виена, 2 октомври 2019 година Изјава на ЕУ за безбедносната состојба во и околу Украина/ EU Statement on the Security Situation in and around Ukraine
14.	927 форум за безбедносна соработка на ОБСЕ, Виена, 9 октомври 2019 година Изјава на ЕУ за мало оружје и лесно оружје / резерви на конвенционална муниција/ EU Statement on Small Arms and Light Weapons / Stockpiles of Conventional Ammunition
15.	927 форум за безбедносна соработка на ОБСЕ, Виена, 9 октомври 2019 година Изјава на ЕУ за безбедносната состојба во и околу Украина/ EU Statement on the Security Situation in and around Ukraine
16.	928 форум за безбедносна соработка на ОБСЕ, Виена, 23 октомври 2019 година Изјава на ЕУ за безбедносната состојба во и околу Украина/ EU Statement on the Security Situation in and around Ukraine
17.	Форум за безбедносна соработка на ОБСЕ 928. пленарна средба, среда, 23 октомври 2019 година Безбеден дијалог: Изјава на ЕУ за виенскиот документ - Имплементација / модернизација/ 928th Plenary Meeting, Wednesday, 23 October 2019 Security Dialogue: EU Statement on Vienna Document – Implementation/modernisation
18.	929 форум за безбедносна соработка на ОБСЕ, Виена, 30 октомври 2019 година Изјава на ЕУ за мало оружје и лесно оружје / резерви на конвенционална муниција/ EU Statement on Small Arms and Light Weapons / Stockpiles of Conventional Ammunition
19.	929 форум за безбедносна соработка на ОБСЕ, Виена, 30 октомври 2019 година Изјава на ЕУ за безбедносната состојба во и околу Украина/ EU Statement on the Security Situation in and around Ukraine
20.	929 форум за безбедносна соработка на ОБСЕ, Виена, 30 октомври 2019 година Изјава на ЕУ за 19-годишнината од УНДЦР 1325 - жените, мирот и безбедноста/ EU Statement on the 19th anniversary of UNSCR 1325 – Women, Peace and Security

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

21.	Форум за безбедност и соработка на ОБСЕ бр. 930, Виена, 6 ноември 2019 година Изјава на ЕУ за безбедносната состојба во и околу Украина/ EU Statement on the Security Situation in and around Ukraine
22.	931 Форум за безбедност и соработка на ОБСЕ, Виена, 13 ноември 2019 година Изјава на ЕУ за безбедносната состојба во и околу Украина/ EU Statement on the Security Situation in and around Ukraine
23.	Форум за безбедност и соработка на ОБСЕ бр. 932, Виена, 20 ноември 2019 година Изјава на ЕУ за безбедносната состојба во и околу Украина/ EU Statement on the Security Situation in and around Ukraine
24.	Форум за безбедност и соработка на ОБСЕ бр. 933, Виена, 27 ноември 2019 година Изјава на ЕУ за безбедносната состојба во и околу Украина/ EU Statement on the Security Situation in and around Ukraine
25.	934 Форум за безбедност и соработка на ОБСЕ, Виена, 11 декември 2019 година Изјава на ЕУ за безбедносната состојба во и околу Украина/ EU Statement on the Security Situation in and around Ukraine
26.	935 Форум за безбедност и соработка на ОБСЕ, Виена, 11 декември 2019 година Изјава на ЕУ за исходот на МС во Братислава/ EU Statement on the outcome of the MC in Bratislava
27.	936 Форум на ОБСЕ за соработка во областа на безбедноста, Виена, 18 декември 2019 година Изјава на ЕУ - затворање на сесијата под Чешкото ФБС Претседавање/ EU Statement - closing of the Session under Czech FSC Chair
	Останати изјави (МС, Состанок на ОБСЕ за имплементација на политиките од хуманата димензија (HDIM), Состанок на ОБСЕ за имплементација на политиките на економијата и животната средина (EEDIM), итн)
1.	Медитеранска контактна група на ОБСЕ, Виена, 23 јули 2019 година Изјава на ЕУ за „Зајакнување на заедничката безбедност во ОБСЕ и медитеранскиот регион: улогата на меѓуверскиот и меѓукултурниот дијалог“/ EU Statement on “Enhancing common security in the OSCE and Mediterranean region: the role of Interfaith and intercultural Dialogue”
2.	27. економски и еколошки форум, Прага, 11 септември 2019 година Изјава за отворање на ЕУ/ 27th Economic and Environmental Forum Prague, 11 September 2019 EU Opening Statement
3.	27-та завршна средба на ЕЕФ, Прага, 11-13 септември 2019 година Изјава на ЕУ за сесијата „Патот до Братислава“/ 27th EEF Concluding meeting Prague, 11-13 September 2019 EU statement for the session "The way to Bratislava"
4.	27 –ми економски и еколошки форум на ОБСЕ, Прага, 11-13 септември 2019 година Изјава за затворање на ЕУ/ 27th OSCE Economic and Environmental Forum Prague, 11-13 September 2019 EU Closing Statement
5.	Состанок за спроведување на човечката димензија на ОБСЕ, Варшава, 16 - 27 септември 2019 година Изјава на ЕУ - Отворање на сесијата/ OSCE Human Dimension Implementation Meeting Warsaw, 16 - 27 September 2019 EU statement - Opening Session

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

6.	Состанок за спроведување на човечката димензија на ОБСЕ, Варшава, 16 - 27 септември 2019 година Изјава на ЕУ - Работна сесија 1: Основни слободи I, вклучително и: Слобода на изразување, слободни медиуми и информации/ EU statement – Working Session 1: Fundamental Freedoms I, including: Freedom of expression, free media and information
7.	Состанок за спроведување на човечката димензија на ОБСЕ, Варшава, 16 - 27 септември 2019 година Изјава на ЕУ - Работна сесија 2: Основни слободи I (продолжение), вклучително и обраќање на претставникот на ОБСЕ за слобода на медиуми: Слобода на изразување, слободни медиуми и информации/ EU statement – Working Session 2: Fundamental Freedoms I (continued), including address by the OSCE Representative on Freedom of the Media: Freedom of expression, free media and information
8.	Состанок за спроведување на човечката димензија на ОБСЕ, Варшава, 16 - 27 септември 2019 година Изјава на ЕУ - работна сесија 3: Демократски институции, вклучително и демократија на национално, регионално и локално ниво; демократски избори/ EU statement – Working Session 3: Democratic institutions, including democracy at national, regional and local levels; democratic elections
9.	Состанок за спроведување на човечката димензија на ОБСЕ, Варшава, 16 - 27 септември 2019 година Изјава на ЕУ - работна сесија 4 (конкретно избрана тема): Безбедност на новинарите/ OSCE Human Dimension Implementation Meeting Warsaw, 16 - 27 September 2019 EU statement – Working Session 4 (specifically selected topic): Safety of Journalists
10.	Состанок за спроведување на човечката димензија на ОБСЕ, Варшава, 16 - 27 септември 2019 година Изјава на ЕУ - работна сесија 5 (специјално избрана тема): Безбедност на новинарите/ OSCE Human Dimension Implementation Meeting Warsaw, 16 - 27 September 2019 EU statement – Working Session 5 (specifically selected topic): Safety of Journalists
11.	Состанок за спроведување на човечката димензија на ОБСЕ, Варшава, 16 - 27 септември 2019 година Изјава на ЕУ - Работна сесија 6: Основни слободи (продолжение): Слобода на мирно собирање и здружување/ OSCE Human Dimension Implementation Meeting Warsaw, 16 - 27 September 2019 EU statement – Working Session 6: Fundamental freedoms (continued): Freedom of peaceful assembly and association
12.	Состанок за спроведување на човечката димензија на ОБСЕ, Варшава, 16 - 27 септември 2019 година Изјава на ЕУ - Работна сесија 7: Основни слободи Јас, вклучително и слобода на мисла, совест, религија или верба/ OSCE Human Dimension Implementation Meeting Warsaw, 16 - 27 September 2019 EU statement – Working Session 7: Fundamental freedoms I, including freedom of thought, conscience, religion or belief
13.	Состанок за спроведување на човечката димензија на ОБСЕ, Варшава, 16 - 27 септември 2019 година Изјава на ЕУ - Работна сесија 8: Толеранција и недискриминација I, вклучувајќи: еднаква можност за жени и мажи; Имплементација на Акциониот план на ОБСЕ за унапредување на родовата еднаквост; Насилство врз жените/ OSCE Human Dimension Implementation Meeting

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	Warsaw, 16 - 27 September 2019 EU statement – Working Session 8: Tolerance and non-discrimination I, including: Equal opportunity for women and men; Implementation of the OSCE Action Plan for the Promotion of Gender Equality; Violence against women
14.	Состанок за спроведување на човечката димензија на ОБСЕ Варшава, 16 - 27 септември 2019 година Изјава на ЕУ - работна сесија 9: Хуманитарни прашања и други обврски, вклучително и: Борба против трговија со луѓе; Бегалци и раселени лица; Лица ризик од раселување/ OSCE Human Dimension Implementation Meeting Warsaw, 16 - 27 September 2019 EU statement – Working Session 9: Humanitarian issues and other commitments, including: Combating trafficking in human beings; Refugees and displaced persons; Persons at risk of displacement
15.	Состанок за спроведување на човечката димензија на ОБСЕ Варшава, 16 - 27 септември 2019 година Изјава на ЕУ - работна сесија 10: Владеење на правото I, вклучително и: Независност на судството; Демократско донесување закони; Обезбедување еднакво уживање на правата и еднакво учество во политичкиот и јавниот живот/ EU statement – Working Session 10: Rule of Law I, including: Independence of judiciary; Democratic law-making; Ensuring equal enjoyment of rights and equal participation in political and public life
16.	Состанок за спроведување на човечката димензија на ОБСЕ Варшава, 16 - 27 септември 2019 година Изјава на ЕУ - работна сесија 11: Владеење на правото II, вклучително и: спречување на тортура; Размена на ставови за прашањето за укинување на казната смрт; Заштита на човековите права и борба против тероризмот/ EU statement – Working Session 11: Rule of Law II, including: Prevention of torture; Exchange of views on the question of abolition of capital punishment; Protection of human rights and fighting terrorism
17.	Состанок за спроведување на човечката димензија на ОБСЕ Варшава, 16 - 27 септември 2019 година Изјава на ЕУ - Работна сесија 12: Толеранција и недискриминација II, вклучително и обраќање на Високиот комесар на ОБСЕ за национални малцинства; Права на лица кои не припаѓаат на национални малцинства/ EU statement – Working Session 12: Tolerance and non-discrimination II, including address by the OSCE High Commissioner on National Minorities; Rights of persons belonging to national minorities
18.	Состанок за преглед на заложбите за човекови димензии на ОБСЕ Варшава, 16-27 септември 2019 година Декларација на Европската унија - Работна сесија 13: Толеранција и недискриминација II: борба против расизмот, ксенофобија, дискриминација, антисемитизам и нетолеранција и дискриминација против христијаните, муслиманите и членките на Европската унија други религии/ Déclaration de l'Union européenne - Session de Travail 13: Tolérance et non-discrimination II: combattre le racisme, la xénophobie, les discriminations, l'antisémitisme ainsi que l'intolérance et les discriminations envers les chrétiens, les musulmans et les membres d'autres religions
19.	Состанок за преглед на заложбите за човекови димензии на ОБСЕ Варшава, 16-27 септември 2019 година Декларација на Европската унија - Работни сесии 14 и 15: злосторства од омраза/ Déclaration de l'Union européenne - Sessions de Travail 14 & 15: Les crimes de haine

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

20.	Состанок за спроведување на човечката димензија на ОБСЕ Варшава, 16 - 27 септември 2019 година Изјава на ЕУ - работна сесија 16 и 17 (специјално избрана тема): Роми и Синти/ EU statement – Working Session 16 & 17 (specifically selected topic): Roma and Sinti
21.	Состанок за спроведување на човечката димензија на ОБСЕ Варшава, 16 - 27 септември 2019 година Изјава на ЕУ - Работна сесија 18: Дискусии за активности за човечка димензија (со посебен акцент на работата на проектот)/ OSCE Human Dimension Implementation Meeting Warsaw, 16 - 27 September 2019 EU statement – Working Session 18: Discussions of human dimension activities (with special emphasis on project work)
22.	Состанок за спроведување на човечката димензија на ОБСЕ Варшава, 16 - 27 септември 2019 година Изјава на ЕУ - Завршна сесија/ OSCE Human Dimension Implementation Meeting Warsaw, 16 - 27 September 2019 EU statement - Closing Session
23.	Медитеранска контактна група на ОБСЕ Виена, 7 октомври 2019 година Изјава на ЕУ за енергетската структура на Медитеранот/ OSCE Mediterranean Contact Group Vienna, 7 October 2019 EU Statement on Energy Structure of the Mediterranean
24.	Состанок за спроведување на економски и животната средина Виена, 14-15 октомври 2019 година ЕУ Изјава за отворање / Economic and Environmental Implementation Meeting Vienna, 14-15 October 2019 EU Opening Statement
25.	Состанок за спроведување на економски и животната средина Виена, 14-15 октомври 2019 година ЕУ Изјава за затворање / Economic and Environmental Implementation Meeting Vienna, 14-15 October 2019 EU Closing Statement
26.	ИЗВЕШТАЈ на ЕУ за АГЕНДАТА 2030 година и ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА РАЗВОЈ/ EU STATEMENT ON THE 2030 AGENDA AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
27.	ОПИС НА ИЗВЕСТУВА ЕУЕТО на ЕУ за потенцијалното влијание врз безбедноста на животната средина предизвици/ DRAFT EU STATEMENT ON THE POTENTIAL IMPACT ON SECURITY OF ENVIRONMENTAL CHALLENGES
28.	26-та седница на Министерскиот совет на ОБСЕ Братислава, 5-6 декември 2019 година Изјава на ЕУ за затворање на Министерскиот совет на ОБСЕ Братислава / 26th Meeting of the OSCE Ministerial Council Bratislava, 5-6 December 2019 EU Closing Statement

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОН Виена

Преглед на изјави, обраќања и други заеднички документи на ЕУ кон кои Република Македонија се има придружено во рамките на Меѓународната агенција за атомска енергија – ИАЕА, Подготвителната комисија на Организацијата за сеопфатна забрана на нуклеарни проби – СТВТО, Канцеларијата на ОН за дрога и криминал – UNODC и Организацијата на Обединетите нации за индустриски развој - UNIDO - во периодот од 2018 година

1.	Изјава на ЕУ по повод Одборот на гувернери на МААЕ Виена, 25 јули 2019 година Агенда точка 1: Оддавање почит на починатиот генерален директор Јукија Аmano/ EU Statement on the occasion of the IAEA Board of Governors Vienna, 25 July 2019 Agenda item 1: Tribute to the late Director General Yukiya Amano
2.	Изјава на ЕУ по повод 53-та сесија на Работна група за СТВТО Б 26 август - 6 септември 2019 година/ European Union Statement on the occasion of the 53rd Session of CTBTO Working Group B 26 August - 6 September 2019
3.	Изјава на ЕУ по повод Одборот на гувернери на МААЕ Виена, 9-13 септември 2019 година Агенда Точка 8 (а): Примена на заштитни мерки на МААЕ на Блискиот исток/ Statement on the occasion of the IAEA Board of Governors Vienna, 9-13 September 2019 Agenda Item 8 (a): Application of IAEA Safeguards in the Middle East
4.	Изјава на ЕУ по повод Одборот на гувернери на МААЕ Виена, 9-13 септември 2019 година Агенда точка 7 (б): Примена на заштитни мерки во Демократска Народна Република Кореја/ Statement on the occasion of the IAEA Board of Governors Vienna, 9-13 September 2019 Agenda item 7 (b): Application of Safeguards in the Democratic People's Republic of Korea
5.	Изјава на ЕУ по повод Одборот на гувернери на МААЕ Виена, 9-13 септември 2019 година Агенда точка 7 (в): Спроведување на договорот за заштитни мерки на НПТ во Сирија Арапска Република/ Statement on the occasion of the IAEA Board of Governors Vienna, 9-13 September 2019 Agenda item 7(c): Implementation of the NPT safeguards agreement in the Syrian Arab Republic
6.	Изјава на ЕУ по повод Одборот на гувернери на МААЕ Виена, 9-13 септември 2019 година Агенда точка 5: Зајакнување на активностите на Агенцијата поврзани со нуклеарна наука, технологија и апликации/ EU Statement on the occasion of the IAEA Board of Governors Vienna, 9-13 September 2019 Agenda item 5: Strengthening the Agency's activities related to nuclear science, technology and applications
7.	Изјава на ЕУ по повод Одборот на гувернери на МААЕ Виена, 9-13 септември 2019 година Агенда точка 8 (а): Заклучок на договори за заштитни мерки и дополнителни протоколи/ EU Statement on the occasion of the IAEA Board of Governors Vienna, 9-13 September 2019 Agenda item 8(a): The conclusion of safeguards agreements and of additional protocols

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

8.	Изјава на ЕУ по повод Одборот на гувернери на МААЕ, Виена, 15 - 19 септември 2019 година Агенда точка 4: Зајакнување на активностите на Агенцијата поврзани со нуклеарна, зрачење, транспорт и безбедност на отпад/ EU Statement on the occasion of the IAEA Board of Governors Vienna, 15 – 19 September 2019 Agenda item 4: Strengthening the Agency’s activities related to nuclear, radiation, transport and waste safety
9.	Изјава на ЕУ по повод Одборот на гувернери на МААЕ Виена, 9 - 13 септември 2019 година Точка на агендата 4: Извештај за нуклеарна безбедност 2019 година/ EU Statement on the occasion of the IAEA Board of Governors Vienna, 9 – 13 September 2019 Agenda item 4: Nuclear Security Report 2019
10.	Изјава на ЕУ по повод Одборот на гувернери на МААЕ Виена, 9 - 13 септември 2019 година Агенда точка 9: Секој друг бизнис (ИНЦ)/ EU Statement on the occasion of the IAEA Board of Governors Vienna, 9 – 13 September 2019 Agenda Item 9: Any Other Business (INC)
11.	Изјава на ЕУ по повод Одборот на гувернери на МААЕ Виена, 9-13 септември 2019 година Точка на агендата 6: Верификација и мониторинг во Исламската Република Иран во однос на Резолуцијата 2231 на Советот за безбедност на Обединетите нации (2015 година)/ EU Statement on the occasion of the IAEA Board of Governors Vienna, 9-13 September 2019 Agenda item 6: Verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of United Nations Security Council Resolution 2231 (2015)
12.	Изјава на ЕУ по повод 63-та Општа конференција на МААЕ Виена, 16 септември 2019 година/ EU Statement on the occasion of the 63rd General Conference of the IAEA Vienna, 16 September 2019
13.	Зајакнување на ефективноста и подобрување на ефикасноста на заштитните мерки на агенциите Предлог-резолуција за GC 2019 за 2019 година = GC (62) / RES / 10 резолуција со фактички ажурирања/ Strengthening the Effectiveness and Improvingthe Efficiency of Agency Safeguards Draft Resolution for the 2019 GC = Resolution GC(62)/RES/10 with factual updates
14.	Изјава на ЕУ по повод 63-та генерална конференција на МААЕ Виена, 16-20 септември 2019 година Агенда 21: Израелска нуклеарна способност/ EU Statement on the occasion of the IAEA 63rd General Conference Vienna, 16-20 September 2019 Agenda Item 21: Israeli Nuclear Capabilities
15.	Изјава на ЕУ по повод Педесет и шестата сесија на Работна група А, подготвителна комисија за СТВТО (28 - 30 октомври 2019 година)/ EU Statement on the occasion of the Fifty-sixth Session of Working Group A, CTBTO Preparatory Commission (28 - 30 October 2019)

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

16.	Изјава на ЕУ по повод Четврти отворени консултации за министерската декларација за меѓународната конференција на Нуклеарна безбедност Виена, 22 октомври 2019 година/ EU Statement on the occasion of the Fourth Open-Ended Consultations on the Ministerial Declaration for the International Conference on Nuclear Security Vienna, 22 October 2019
17.	Изјава на ЕУ по повод 18-тата генерална конференција на УНИДО (Абу Даби, 3-7 ноември 2019 година)/ EU Statement on the occasion of the 18th General Conferece of the UNIDO (Abu Dhabi, 3-7 November 2019)
18.	Изјава на ЕУ по повод Комитет за техничка помош и соработка на МААЕ Виена, 18 ноември 2019 година Агенда точка 3: Евалуација на активности за техничка соработка во 2019 година/ IAEA Technical Assistance and Cooperation Committee Vienna, 18 November 2019 Agenda item 3: Evaluation of Technical Cooperation Activities in 2019
19.	Изјава на ЕУ по повод Комитет за техничка помош и соработка на МААЕ Виена, 18 ноември 2019 година Агенда точка 2: Предлог-програма на Агенцијата за 2020-21 година/ EU Statement on the occasion of the IAEA Technical Assistance and Cooperation Committee Vienna, 18 November 2019 Agenda item 2: The Agency's Proposed Programme for 2020-21
20.	Изјава на ЕУ по повод Одборот на гувернери на МААЕ Виена, 21-22 ноември 2019 година Агенда точка 5: Секој друг бизнис (ИНЦ)/ EU Statement on the occasion of the IAEA Board of Governors Vienna, 21-22 November 2019 Agenda Item 5: Any Other Business (INC)
21.	Изјава на ЕУ по повод Одборот на гувернери на МААЕ Виена, 21-22 ноември 2019 година Агенда точка 5 (АОБ): Примена на заштитни мерки на МААЕ на Блискиот исток/ EU Statement on the occasion of the IAEA Board of Governors Vienna, 21-22 November 2019 Agenda Item 5 (AoB): Application of IAEA Safeguards in the Middle East
22.	Изјава на ЕУ по повод Педесет и третата сесија на подготвителната комисија за СТВТО (25-27 ноември 2019 година)/ EU Statement on the occasion of the Fifty-third Session of the CTBTO Preparatory Commission (25-27 November 2019)
23.	Изјава на ЕУ по повод 53-та сесија на подготвителната комисија за СТВТО 25-27 ноември 2019 година/ EU Statement on the occasion of the 53rd Session of the CTBTO Preparatory Commission 25-27 November 2019

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

24.	Изјава на ЕУ по повод Петти неформални консултации со отворен крај за министерската декларација за меѓународната Конференција за нуклеарна безбедност Виена, 13 ноември 2019 година/ EU Statement on the occasion of the Fifth Informal Open-Ended Consultations on the Ministerial Declaration for the International Conference on Nuclear Security Vienna, 13 November 2019
-----	---

Прилог 3

Совет на Европа – Стразбур

1.	1356 meeting of the Committee of Ministers of the Council of Europe, 9 October 2019, Local Statement of the EU Delegation to the Council on the death penalty. 1356 состанок на Комитетот на министри на Советот на Европа, 9 октомври 2019 година, Локална изјава на Делегацијата на ЕУ во Советот за смртна казна.
2.	1359 meeting of the Committee of Ministers of the CoE, 5 November 2019, Local Statement of the EU Delegation to the CoE on a new death sentence in Belarus. 1359 состанок на Комитетот на министри на СоЕ, 5 ноември 2019 година, Локална делегација на Делегацијата на ЕУ во СоЕ за нова смртна казна во Белорусија.
3.	1360 Meeting of the Committee of Ministers of the CoE, 13 November 2019, Local Statement of the EU Delegation to the CoE on the 20th Consolidated Report of the Secretary General of the Council of Europe on the Georgian Conflict. 1360 Состанок на Комитетот на министри на СоЕ, 13 ноември 2019 година, Локална изјава на Делегацијата на ЕУ во СоЕ за 20-от консолидиран извештај на генералниот секретар на Советот на Европа за грузискиот конфликт.

Прилог 4

Обединети Нации – Њујорк

1.	EU Statement at the United Nations Security Council Open Debate on threats to international peace and security: On the linkages between International Terrorism and Organised Crime. Изјава на ЕУ во Советот за безбедност на Обединетите нации- Отворена дебата за заканите за меѓународниот мир и безбедност: За врските помеѓу меѓународниот тероризам и организираниот криминал
2.	EU Statement at the United Nations Security Council Open Debate on "Maintenance of international peace and security: Challenges to peace and security in the Middle East" Изјава на ЕУ во Советот за безбедност на Обединетите нации – Отворена дебата за “Одржување на меѓународниот мир и безбедност: Предизвици за мирот и безбедноста на Блискиот исток”.
3.	EU Statement at the United Nations Arria-Formula Meeting "Advancing the safety and security of persons belonging to religious minorities in armed conflict" Изјава на ЕУ на состанокот Ариа- Формула на Обединетите нации “Унапредување на безбедноста и сигурноста на лицата припадници на верските малцинства во вооружен конфликт”
4.	EU Statement at the United Nations Security Council Debate on "UNAMA" Изјава на ЕУ во Советот за безбедност на Обединетите нации на дебатата за “УНАМА”.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

5.	EU Statement at the United Nations Security Council Debate on Peace and Security in Africa: Partnerships that Strengthen Peace and Regional Security. Изјава на ЕУ во Советот за безбедност на Обединетите нации на дебатата за мирот и безбедноста во Африка: Партнерста кои го зајакнуваат мирот и регионалната безбедност.
6.	EU Statement at the United Nations Security Council Debate: The situation in Haiti (UNMIJUSTH). Изјава на ЕУ во Советот за безбедност на Обединетите нации на дебатата: Ситуацијата на Хаити (УНМИЈУШ).
7.	EU Statement at the United Nations Security Council Open Debate on Women, Peace and Security. Изјава на ЕУ во Советот за безбедност на Обединетите нации на отворена дебата за жените, мирот и безбедноста.
8.	EU Statement at the United Nations Security Council Debate on Peacebuilding and sustaining peace: the role of reconciliation in the maintenance of international peace and security. Изјава на ЕУ во Советот за безбедност на Обединетите нации на дебатата за градење и одржување на мирот: Улогата на помирувањето во одржувањето на меѓународниот мир и безбедност.

	Генерално Собрание на ОН
1	EU Statement at the United Nations General Assembly: Informal on GA Alignment Process 03/07/2019 Изјава на ЕУ во Генералното собрание на Обединетите нации- Процес на усогласување 03/07/2019.
2	EU Explanation of Vote during the adoption of the Causes of Conflict in Africa Resolution 30/08/2019 Објаснување на гласањето на ЕУ за усвојување на причините за конфликтот во резолуцијата на Африка 30/08/2019.
3	EU Explanation of Vote during the adoption of the NEPAD resolution 30/08/2019 Објаснување на гласањето на ЕУ за време на усвојувањето на резолуцијата NEPAD 30/08/2019.
4	EU Statement at the United Nations General Assembly High-level Meeting to commemorate and promote the International Day against Nuclear Tests 09/09/2019 Изјава на ЕУ на состанок на високо ниво при Генералното собрание на Обединетите нации за одбележување и промовирање на меѓународниот ден против нуклеарните тестирања 09/09/2019.
5	EU Statement at the United Nations General Assembly Open-ended Working Group on Cyberspace: First Session 09/09/2019 Изјава на ЕУ во Отворената работна група при Генералното собрание на Обединетите нации за сајбер-простор: прва сесија 09/09/2019.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

6	EU Statement at the United Nations General Assembly on the twenty-fifth anniversary of the Fourth World Conference on Women 12/09/2019 Изјава на ЕУ на Генералното собрание на Обединетите нации за дваесет и пет годишнината од Четвртата светска конференција за жени 12/09/2019.
7	EU Statement at the eleventh Article XIV Conference in support of the Entry-into-Force of the CTBT 25/09/2019 Изјава на ЕУ на единаесетиот член XIV од Конференцијата за поддршка на влегувањето во сила на CTBT 25/09/2019
8	EU Explanation of Position at the United Nations General Assembly on Universal Health Coverage 10/10/2019 Објаснување на позицијата на ЕУ на Генералното собрание на Обединетите Нации за Општата здравствена заштита 10/10/2019.
9	EU Statement at the United Nations General Assembly Agenda item 82: Report of the Special Committee on the Charter of the United Nations and on the Strengthening of the Role of the Organization 17/10/2019 Изјава на ЕУ на Генералното Собрание на Обединетите нации по точка 82 од Агентата: Извештај на Специјалниот комитет за Повелбата на Обединетите нации и зајакнување на улогата на Организацијата 17/10/2019.
10	EU Statement at the United Nations General Assembly Agenda item 130: Report of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals 23/10/2019 Изјава на ЕУ на Генералното Собрание на Обединетите нации по точка 130 од Агентата: Извештај за меѓународен, резидуален механизам за кривични трибунали 23/10/2019.
11	EU Statement at the United Nations General Assembly Agenda item 65: Report of the Human Rights Council 1/11/2019 Изјава на ЕУ на Генералното Собрание на Обединетите нации по точка 65 од Агентата: Совет за човекови права 1/11/2019.
12	EU Statement at the United Nations General Assembly Agenda item 73: Report of the International Criminal Court 4/11/2019 Изјава на ЕУ на Генералното Собрание на Обединетите нации по точка 73 од Агентата: Меѓународен кривичен суд 4/11/2019.
13	EU Explanation of Vote at the United Nations General Assembly Resolution on the Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba 7/11/2019 Објаснување на гласањето на ЕУ на Генералното собрание на Обединетите нации за Резолуцијата за неопходност од прекинување на економското, трговско и финансиско ембарго наметнато од САД против Куба 11/09/2019.
14	EU Statement at the United Nations General Assembly Joint Debate on Revitalization of the work of the General Assembly (item 121) 8/11/2019 Изјава на ЕУ на Генералното собрание на Обединетите нации на Заедничката дебата за ревитализација на работата на Генералното собрание (точка 121) 8/11/2019.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

15	EU Statement at the United Nations General Assembly Resolution on the Report of the IAEA 11/11/2019 Изјава на ЕУ на Генералното собрание на Обединетите нации за Резолуцијата на извештајот за МААЕ 11/11/2019.
16	EU Statement at the United Nations General Assembly High Level Meeting on the occasion of the 30th Anniversary of the Convention on the Rights of the Child Изјава на ЕУ на состанок на високо ниво при Генералното собрание на Обединетите нации по повод 30 годишнината од Конвенцијата за правата на детето.
17	EU Explanation of Vote at the United Nations General Assembly Third Committee Resolution on Youth: US Amendments on OP10 Објаснување на начинот на гласање на земјите од ЕУ за резолуцијата за младите, против амандманот на САД за оперативниот параграф 10 19/11/2019 Објаснување на гласањето на ЕУ на Генералното собрание на Обединетите нации Трет комитет за Резолуцијата за младите, амандманот на САД за ОП 10 19/11/2019.
18	EU Explanation of Vote at the United Nations General Assembly Third Committee Resolution on Youth: US Amendments on OP12 and OP13 Објаснување на начинот на гласање на земјите од ЕУ за резолуцијата за младите, против амандманите на САД за оперативните параграфи 12 и 13 19/11/2019 Објаснување на гласањето на ЕУ на Генералното собрание на Обединетите нации Трет комитет за Резолуцијата за младите, амандманите на САД за ОП12 и ОП13 19/11/2019.
19	EU Statement at the United Nations General Assembly High Level Meeting on the occasion of the 30th Anniversary of the Convention on the Rights of the Child Изјава на ЕУ на состанокот на високо ниво на ГС на ООН по повод 30-годишнината од Конвенцијата за правата на детето 20/11/2019 Изјава на ЕУ на состанокот на високо ниво на ГС на ООН по повод 30-годишнината од Конвенцијата за правата на детето 20/11/2019
20	EU Statement at the United Nations General Assembly Fifth Committee Item 135f: Strategic Heritage Plan of the United Nations Office at Geneva Изјава на ЕУ на ГС на ОН за точката од денвниот ред број 135 ф: Стратешки план за наследството на Канцеларијата на ОН во Женева 25/11/2019 Изјава на ЕУ на ГС на ОН за точката од денвниот ред број 135 ф: Стратешки план за наследството на Канцеларијата на ОН во Женева 25/11/2019
21	EU Statement at the United Nations General Assembly High Level Meeting on the situation in Afghanistan Изјава на ЕУ на ГС на ОН за време на Состанокот на високо ниво посветен на ситуацијата во Авганистан 27/11/2019 Изјава на ЕУ на ГС на ОН за време на Состанокот на високо ниво посветен на ситуацијата во Авганистан 27/11/2019.
22	EU Statement at the United Nations General Assembly ruling on the resolution “Problem of the militarization of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine, as well as parts of the Black Sea and the Sea of Azov” [Item 31 a) – Prevention of armed conflict] 09/12/2019 Изјава на ЕУ на Генералното собрание на Обединетите нации по однос на Резолуцијата “Проблемот со милитаризација на Автономна Република Крим и градот Севастопол, Украина, како и делови од Црното и Азовското Море ”(точка 31 а)-Спречување на вооружен конфликт 09/12/2019 .

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

23	EU Statement at the United Nations General Assembly on the adoption of the 2019 UNGA resolutions on Oceans and the Law of the Sea and Sustainable Fisheries Изјава на ЕУ во ГС на ОН при усвојувањето на резолуцијата за 2019 посветена на „океаните и правото на морето и оддржливиот риболов“ 10/12/2019 Изјава на ЕУ во ГС на ОН при усвојувањето на резолуцијата УНГА за 2019 посветена на „Океаните и правото на морето и оддржливиот риболов“ 10/12/2019
24	EU Statement at the United Nations General Assembly on the adoption of the 2019 UNGA resolution on Global Health and Foreign Policy Изјава на ЕУ во ГС на ОН при усвојувањето на резолуцијата за 2019 посветена на „Глобалната здравствена заштита и надворешната политика“ 11/12/2019 Изјава на ЕУ во ГС на ОН при усвојувањето на резолуцијата УНГА за 2019 посветена на „Глобалната здравствена заштита и надворешната политика“ 11/12/2019
25	EU Statement at the United Nations General Assembly on Agenda item 71, "Strengthening of the coordination of humanitarian and disaster relief assistance of the United Nations, including special economic assistance" Изјава на ЕУ во ГС на ОН за точката на дневниот ред 71, „Засилување на координацијата при доставување на хуманитарната помош и помошта при природни катастрофи, вклучувајќи и специјална економска помош“ 16/12/2019 Изјава на ЕУ во ГС на ОН за точката 71 од дневниот ред, „Засилување на координацијата при доставување на хуманитарната помош и помошта при природни катастрофи на ОН, вклучувајќи и специјална економска помош“ 16/12/2019
26	EU Explanation of Position at the United Nations General Assembly on the on the resolution on International Day of Banks Изјава на ЕУ во ГС на ОН при усвојувањето на резолуцијата за „Меѓународен ден на банките“ 19/12/2019 Изјава на ЕУ во ГС на ОН при усвојувањето на Резолуцијата за „Меѓународен ден на банките“ 19/12/2019.
	Прв Комитет на ГСОН
1	EU Statement at the United Nations General Assembly First Committee: General Debate 10/10/2019 Изјава на ЕУ на Првиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации: Генерална дебата 10/10/2019.
2	EU Statement at the United Nations General Assembly First Committee: Thematic Discussion on Nuclear Weapons 21/10/2019 Изјава на ЕУ на Првиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации: Тематска дискусија за Нуклеарно оружје 21/10/2019
3	EU Statement at the United Nations General Assembly First Committee: Thematic Discussion on Other Weapons of Mass Destruction 23/10/2019 Изјава на ЕУ на Првиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации: Тематска дискусија за други оружја за масовни уништувања 23/10/2019.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

4	EU Statement at the United Nations General Assembly First Committee: Thematic Discussion on Conventional Weapons 23/10/2019 Изјава на ЕУ на Првиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации: Тематска дискусија за Конвенционално оружје 23/10/2019.
5	EU Statement at the United Nations General Assembly First Committee: Thematic Discussion on Other Disarmament Measures and International Security 25/10/2019 Изјава на ЕУ на Првиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации: Тематска дискусија за други мерки на разоружување и меѓународна безбедност 25/10/2019.
6	EU Statement at the United Nations General Assembly First Committee: Thematic Discussion on Outer Space 29/10/2019 Изјава на ЕУ на Првиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации: Тематска дискусија за надворешен простор 29/10/2019.
7	EU Statement at the United Nations General Assembly First Committee: Thematic Discussion on Regional Disarmament and Security 29/10/2019 Изјава на ЕУ на Првиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации: Тематска дискусија за регионално разоружување и безбедност 29/10/2019.
8	EU Statement at the United Nations General Assembly First Committee: Thematic Discussion on Disarmament Machinery 30/10/2019 Изјава на ЕУ на Првиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации: Тематска дискусија за разоружувачка машинерија 30/10/2019.
9	EU Statement at the United Nations General Assembly First/Fourth Committee: Joint Session on Outer Space 31/10/2019 Изјава на ЕУ на Првиот/ Четвртиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации: Заедничка сесија за надворешниот просор
10	EU Statement at the United Nations General Assembly First Committee before the vote on Cluster 3 (Outer Space) 5/11/2019 Изјава на ЕУ на Првиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации пред гласањето за Кластерот 3 (надворешен простор) 5/11/2019.
11	EU Explanation of Vote at the United Nations General Assembly First Committee Resolution on Strengthening and developing the system of arms control, disarmament and non-proliferation treaties/agreements 6/11/2019 Објаснување на гласањето на ЕУ на Генералното собрание на Обединетите нации на првиот комитет за Резолцијата за зајакнување и развој на системот за контрола на оружјето, разоружување и договори/спогодби за непролиферација. 6/11/2019.
12	EU Explanation of Vote at the United Nations General Assembly First Committee Resolution on Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security (L.50 Rev.1) 6/11/2019 Објаснување на гласањето на ЕУ на Генералното собрание на Обединетите нации на првиот комитет за Резолцијата за развој на полето на информации и телекомуникации во контекст на меѓународната безбедност (L50 Rev.1) 6/11/2019.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	Втор Комитет на ГСОН
1	EU Statement at the United Nations General Assembly Second Committee: General Debate 07/10/2019 Изјава на ЕУ на Вториот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации: Генерална дебата 07/10/2019.
2	EU Explanation of Vote at the United Nations General Assembly Second Committee on the resolution "Unilateral economic measures" 19/11/2019 Објаснување на гласањето на ЕУ на Вториот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации за Резолуцијата за "Еднострани економски мерки" 19/11/2019
3	EU Explanation of Vote at the United Nations Second Committee: Resolution on Unilateral economic measures as a means of political and economic coercion against developing countries Објаснување на начинот на гласање на земјите од ЕУ за резолуцијата на Вториот комитет „Унилатерални економски мерки како политички и економски притисок врз земјите во развој“ 21/11/2019 Објаснување на гласањето на ЕУ на Вториот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации за Резолуцијата за „Унилатерални економски мерки како политички и економски притисок врз земјите во развој“ 21/11/2019.
4	EU Explanation of Vote at the United Nations Second Committee: Resolution on Culture and Sustainable Development Објаснување на начинот на гласање на земјите од ЕУ за резолуцијата на Вториот комитет „Културата и одржливиот развој“ 26/11/2019 Објаснување на гласањето на ЕУ на Вториот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации за Резолуцијата за „Културата и одржливиот развој“ 26/11/2019.
5	EU Explanation of Vote at the United Nations Second Committee: Resolution on Agricultural technology for sustainable development Објаснување на начинот на гласање на земјите од ЕУ за резолуцијата на Вториот комитет „Агрикултурните технологии за одржлив развој“ 26/11/2019 Објаснување на гласањето на ЕУ на Вториот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации за Резолуцијата за „Агрикултурните технологии за одржлив развој“ 26/11/2019.
6	EU Explanation of Position at the United Nations Second Committee: Resolution on Cooperative measures to assess and increase awareness of environmental effects related to waste originating from chemical munitions dumped at sea Објаснување на начинот на гласање на земјите од ЕУ за резолуцијата на Вториот комитет „Мерките за соработка за зголемување на свеста од ефектите врз животната средина, кои се однесуваат на отпадот кој потекнува од хемиските остатоци оставени во морето“ 26/11/2019 Објаснување на гласањето на ЕУ на Вториот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации за Резолуцијата за „Мерките за соработка за зголемување на свеста од ефектите врз животната средина, кои се однесуваат на отпадот кој потекнува од хемиските остатоци оставени во морето“ 26/11/2019.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

7	EU Explanation of Position at the United Nations Second Committee: International Day of Awareness of Food Loss and Waste Објаснување на начинот на гласање на земјите од ЕУ за резолуцијата на Вториот комитет „Меѓународен ден за свеста околу загубите во храна“ 26/11/2019 Објаснување на гласањето на ЕУ на Вториот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации за Резолуцијата за „Меѓународен ден за свеста околу загубите во храна“ 26/11/2019.
8	EU Explanation of Vote at the United Nations Second Committee: Resolution on the Role of the UN in promoting development in the context of globalization and interdependence Објаснување на начинот на гласање на земјите од ЕУ за резолуцијата на Вториот комитет за „Улогата на ОН во унапредувањето на развојот во контекст на глобализацијата и нивната меѓузависност“ 27/11/2019 Објаснување на гласањето на ЕУ на Вториот комитет на Обединетите нации за Резолуцијата за „Улогата на ОН во унапредувањето на развојот во контекст на глобализацијата и нивната меѓузависност“ 27/11/2019.
9	EU Explanation of Position at the United Nations Second Committee: Resolution on Convention on Biological Diversity Објаснување на начинот на гласање на земјите од ЕУ за резолуцијата на Вториот комитет „Конвенција за биолошката разноликост“ 27/11/2019 Објаснување на позицијата на ЕУ на Вториот комитет на Обединетите нации за Резолуцијата за „Конвенција за биолошката разноликост“ 27/11/2019.
10	EU Explanation of Position at the United Nations Second Committee: Resolution on Protection of global climate for present and future generations of humankind Објаснување на позицијата на земјите од ЕУ за резолуцијата на Вториот комитет „Заштита на глобалната клима за сегашните и идните генерации на човештвото“ 27/11/2019 Објаснување на позицијата на ЕУ на Вториот комитет на Обединетите нации за Резолуцијата за „Заштита на глобалната клима за сегашните и идните генерации на човештвото“ 27/11/2019.
11	EU Explanation of Position at the United Nations Second Committee: Resolution on Strengthening cooperation for integrated coastal zone management for achieving Sustainable Development Објаснување на позицијата на земјите од ЕУ за резолуцијата на Вториот комитет „Зајакнување на соработката за интегрирано управување на крајбрежните зони за постигнување на одржлив развој“ 27/11/2019 Објаснување на позицијата на ЕУ на Вториот комитет на ОН за Резолуцијата за „Зајакнување на соработката за интегрирано управување на крајбрежните зони за постигнување на одржлив развој“ 27/11/2019
12	EU Explanation of Position at the United Nations Second Committee: Resolution on Promotion of international cooperation to combat illicit financial flows and strengthen good practices on asset return to foster sustainable development Објаснување на позицијата на земјите од ЕУ за резолуцијата на Вториот комитет „Унапредување на меѓународната соработка за борба против забранетиот проток на финансиски средства и засилувањето на добрите практики враќање на средствата во правец на зацврстување на одржливиот развој“ 27/11/2019 Објаснување на позицијата на ЕУ на Вториот комитет на ОН за Резолуцијата за „Унапредување на меѓународната соработка за борба против забранетиот проток на финансиски средства и засилувањето на добрите практики враќање на средствата во правец на зацврстување на одржливиот развој“ 27/11/2019.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

13	EU Explanation of Position at the United Nations Second Committee: Resolution on Promoting Investments for Sustainable Development Објаснување на позицијата на земјите од ЕУ за резолуцијата на Вториот комитет „Зголемување на инвестиции за одржлив развој“ 27/11/2019 Објаснување на позицијата на ЕУ на Вториот комитет на ОН за Резолуцијата за „Зголемување на инвестиции за одржлив развој“ 27/11/2019.
	Трет Комитет на ГСОН
1	EU Statement at the United Nations General Assembly Third Committee Item 25: Social Development 01/10/2019 Изјава на ЕУ на Третиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации Точка 25: Социјален развој 01/10/2019.
2	EU Statement at the United Nations Third Committee on Items 108, 109 and 110: Crime Prevention and Criminal Justice; Countering the use of information and communications technologies for criminal purposes, International drugs Изјава на ЕУ во Третиот комитет на на ГС на Обединетите нации за точките 108, 109 и 110: 03/10/2019 Изјава на ЕУ на Третиот комитет на ГС на Обединетите нации по точките 108, 109 и 110: Спречување на криминал и кривична правда, Борба против употреба на информатички и комуникациски технологии за криминални цели, Меѓународни лекови 03/10/2019
3	EU Statement at the United Nations General Assembly Third Committee Item 26: Advancement of Women 04/10/2019 Изјава на ЕУ на Третиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации, точка 26: Унапредување на жените 04/10/2019.
4	EU Statement at the United Nations General Assembly Third Committee Item 68: Promotion and protection of the rights of children 08/10/2019 Изјава на ЕУ на Третиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации, точка 68: Промовирање и заштита на правата на децата 08/10/2019.
5	EU Statement at the United Nations General Assembly Third Committee Item 69: Rights of Indigenous Peoples - 11/10/2019 Изјава на ЕУ на Третиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации, точка 69: Правата на домородните народи 11/10/2019.
6	EU Statement at the United Nations General Assembly Third Committee Item 70: Promotion and Protection of Human Rights (a) Implementation of human rights instruments (d) Comprehensive implementation of and follow-up to the Vienna Declaration and Programme of Action 18/10/2019 Изјава на ЕУ на Третиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации, точка 70: Промовирање и заштита на човековите права (а) Имплементација на инструментите за човекови права (г) Сеопфатно спроведување и следење на Виенската декларација и програма за акција 18/10/2019.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

7	EU Statement at the United Nations General Assembly Third Committee Item 70: Promotion and Protection of Human Rights (b) Human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms; (c) Human rights situations and reports of special rapporteurs and representatives 21/10/2019 Изјава на ЕУ на Третиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации, точка 70: Промовирање и заштита на човековите права (б) Прашања за човекови права, вклучително и алтернативни пристапи за подобрување на ефективното уживање на човековите права и основните слободи; (в) Состојби со човековите права и извештаи на специјални известувачи и претставници 21/10/2019.
8	EU Statement at the United Nations General Assembly Third Committee Item 68: Elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance 29/10/2019 Изјава на ЕУ на Третиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации, точка 68: Елиминација на расизам, расна дискриминација, ксенофобија и сродна нетолеранција 29/10/2019.
9	EU Introductory Statement at the United Nations General Assembly Third Committee on the Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar 14/11/2019 Воведна изјава на ЕУ на Третиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации за состојбата на Човекови права на муслиманите од Рохинџа и другите малцинства во Мјанмар 14/11/2019.
10	EU Introductory Statement at the United Nations General Assembly Third Committee on draft resolution L.26 "Situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea" 14/11/2019 Воведна изјава на ЕУ на Третиот комитет при Генералното собрание на Обединетите нации за нацрт-Резолуцијата L.26 за "Состојбата на човековите права во Демократска народна Република Кореја" 14/11/2019.
11	EU Explanation of Vote at the United Nations General Assembly Third Committee against possible Amendments on draft resolution on SRH (PP20, OP16, OP40) 15/11/2019 Објаснување на гласањето на ЕУ на Третиот комитет на Генералното собрание на Обединетите нации против можни измени и дополнувања на нацрт-резолуцијата за СРХ (PP20, OP16, OP40) 15/11/2019
12	EU Statement at the introduction for action of draft resolution L.25 "Freedom of Religion or Belief" 15/11/2019 Изјава на ЕУ за преземање на активности од нацрт-резолуцијата L.25 "Слобода на религија и верба" 15/11/2019
	Четврт Комитет на ГСОН
1	EU Statement at the United Nations General Assembly Fourth Committee Item 54: Questions relating to Information 17/10/2019 Изјава на ЕУ во четвртиот комитет на Генералното собрание на Обединетите нации. Точка 54: Прашања во врска со информации

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

2	EU Statement at the United Nations General Assembly First/Fourth Committee: Joint Session on Outer Space 31/10/2019 Изјава на ЕУ во Генералното собрание на Обединетите нации Прв / четврт комитет: Заедничка сесија за вселенскиот простор 31/10/2019 година
3	EU Statement at the United Nations General Assembly Fourth Committee Agenda item 52: Comprehensive review of the whole question of peacekeeping operations in all their aspects 4/11/2019 Изјава на ЕУ на Генералното собрание на Обединетите нации, Четврт комитет, Агенда за Точка 52: Сеопфатен преглед на целото прашање за мировните операции од сите нивни аспекти 4/11/2019
4	EU Statement at the United Nations General Assembly Fourth Committee Agenda item 50: UNRWA 11/11/2019 Изјава на ЕУ на Генералното собрание на ООН, Четврт комитет, Агенда за Точка 50: UNRWA 11/11/2019 година
5	EU Statement at the United Nations General Assembly Fourth Committee Item 51: Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories 13/11/2019 Изјава на ЕУ во четвртиот комитет на ООН на Обединетите нации, Точка 51: Извештај на специјалниот комитет за истражување на израелските практики кои влијаат на човековите права на палестинскиот народ и другите Арапи од окупираните територии 13/11/2019 година
	Петти Комитет на ГСОН
1	EU Statement at the United Nations General Assembly Fifth Committee Main Session on Item 139: Scale of Assessments 07/10/2019 Изјава на ЕУ на петтата главна сесија на Генералното собрание на ООН за точката 139: Скала на проценки 07/10/2019 година
2	EU Statement at the United Nations General Assembly Fifth Committee Main Session: Organization of Work 07/10/2019 Изјава на ЕУ во петтата главна сесија на Генералното собрание на Обединетите нации: Организација на работа 07/10/2019 година
3	EU Statement at the United Nations General Assembly Fifth Committee Main Session Agenda items 136: Programme planning and 135: Proposed programme budget 2020 08/10/2019 Изјава на ЕУ во Генералното собрание на Обединетите нации, Петтиот комитет, главна сесија Агенда на дневниот ред 136: Планирање на програмата и 135: Предлог-програма за буџет за 2020 година 08/10/2019 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

4	EU Statement at the United Nations General Assembly Fifth Committee Main Session Agenda item 137: Improving the financial situation of the United Nations 18/10/2019 Изјава на ЕУ во Генералното собрание на ООН, Петти комитет, Агенда за главна сесија 137: Подобрување на финансиската позиција на Обединетите нации 18/10/2019 година
5	EU Statement at the United Nations General Assembly Fifth Committee Main Session Agenda item 142: UN Common System 25/10/2019 Изјава на ЕУ во Генералното собрание на Обединетите нации Петти комитет, главна сесија Агенда на точка 142: Заеднички систем на ООН 25/10/2019 година
6	EU Statement at the United Nations General Assembly Fifth Committee Item 132: Financial reports & reports of the Board of Auditors 11/11/2019 Изјава на ЕУ во петтиот комитет на Генералното собрание на ООН Точка 132: Финансиски извештаи и извештаи на Одборот на ревизори 11/11/2019 година
7	EU Statement at the United Nations General Assembly Fifth Committee Item 140: Human Resources Management 13/11/2019 Изјава на ЕУ во петтиот комитет на Генералното собрание на ООН Точка 140: Управување со човечки ресурси 13/11/2019 година
8	EU Statement at the United Nations General Assembly Fifth Committee Item 138: Pattern of Conferences / Item 141: JIU 13/11/2019 Изјава на ЕУ во Петтиот комитет на Генералното собрание на Обединетите нации, Точка 138: Модел на конференции / Точка 141: JIU 13/11/2019 година
	Шести Комитет на ГСОН
1	EU Statement at the United Nations General Assembly Sixth Committee Item 109: Measures to Eliminate International Terrorism 07/10/2019 Изјава на ЕУ во шестиот комитет на Генералното собрание на ООН Точка 109: Мерки за елиминација на меѓународниот тероризам 07/10/2019 година
2	EU Statement at the United Nations General Assembly Sixth Committee Item 78: Criminal Accountability of United Nations Officials and Experts on Mission 10/10/2019 Изјава на ЕУ во Шестиот комитет на Обединетите нации Точка 78: Кривична одговорност на службениците на Обединетите нации и експерти во мисиите 10/10/2019
3	EU Statement at the United Nations General Assembly Sixth Committee Item 83: The Rule of Law at the national and international levels 10/10/2019 Изјава на ЕУ на шестиот комитет на Генералното собрание на ООН Точка 83: Владеење на правото на национално и меѓународно ниво 10/10/2019

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

4	EU Statement at the United Nations General Assembly Sixth Committee Item 146: Administration of Justice at the United Nations 17/10/2019 Изјава на ЕУ во шестиот комитет на Генералното собрание на ООН Точка 146: Администрација на правдата во Обединетите нации 17/10/2019 година
5	EU Statement at the United Nations General Assembly Sixth Committee Agenda item 77: Report of the UN Commission on International Trade Law on the work of its fifty-second session 21/10/2019 Изјава на ЕУ на Генералното собрание на Обединетите нации Шест комитет Агенда за точка 77: Извештај на Комисијата на ООН за закон за меѓународна трговија за работата на својата педесет и втора сесија 21/10/2019 година
6	EU Statement at the United Nations General Assembly Sixth Committee Agenda item 78: Programme of Assistance in the Teaching, Study, Dissemination and Wider Appreciation of International Law 25/10/2019 Изјава на ЕУ во Генералното собрание на Обединетите нации, Шест комитет Агенда за точка 78: Програма за помош при настава, проучување, дисеминација и пошироко ценење на меѓународното право 25/10/2019 година
7	EU Statement at the United Nations General Assembly Sixth Committee Agenda item 165: Report of the Committee on Relations with the Host Country 6/11/2019 Изјава на ЕУ во шестата Комисија на ООН, Точка 165: Извештај на Комитетот за односи со земјата домаќин 6/11/2019
	Изјави кон кои Република Северна Македонија не се придружи
1	Statement of the Delegation of the European Union to the United Nations at the Security Council Debate on 'The situation in Bosnia and Herzegovina' 05/11/2019 Изјава на Делегацијата на Европската унија во Обединетите нации на дебатата во Советот за безбедност на тема „Ситуацијата во Босна и Херцеговина“ 05/11/2019 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Прилог 5**Обединети Нации – Женева****СЧП-ОН**

	Совет за Човекови Права 42-ра сесија 09-27 септември 2019 година
1	EU statement on point 2 - General debate following the address of the High Commissioner for Human Rights Изјава на ЕУ по точка 2 – Општа дебата по обраќањето на Високиот комесар за човекови права.
2	EU statement under point 3 - Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development; Изјава на ЕУ по точка 2 – Унапредување и заштита на сите човекови права, граѓански, политички, економски, социјални и културни права, вклучително и правото на развој
3	EU statement on point 5- Human rights bodies and mechanisms Изјава на ЕУ по точка 5 – Тела и механизми за човекови права
4	EU statement under point 6 - Universal Periodic Review Изјава на ЕУ по точка 6- Универзален периодичен преглед
5	EU statement on point 8 - Monitoring and implementation of the Vienna Declaration and Program of Action Изјава на ЕУ по точка 8 – Следење и имплементација на Виенската декларација и акциска програма.
6	EU statement on item 9 of the regular UN HRP agenda - Racism, racial discrimination, xenophobia and related forms of intolerance, monitoring and implementation of the Durban Declaration and Program of Action Изјава на ЕУ по точка 9 од редовната агенда за ООН Човекови права- Расизам, расна дискриминација, ксенофобија и сродни форми на нетолеранција, следење и спроведување на Декларацијата и акциската програма од Дурбан.
7	EU statement on point 10 - Technical assistance and capacity building Изјава на ЕУ по точка 10- Техничка помош и градење капацитети.
8	Разоружување
9	Convention on Biological and Toxin Weapons (BTWC) Конвенција за биолошко и токсинско оружје (BTWC)
10	Meeting of Experts on Development Review in Science and Technology (MX2), Geneva, 31 July and 2 August 2019; Средба на експерти за преглед на развојот во науката и технологијата (MX2), Женева 31 јули и 2 август 2019

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

11	Meeting of Experts on Assistance, Response and Readiness (MX4), Geneva, August 6-7, 2019; Средба на експерти за помош, одговор и подготвеност(MX4), Женева, август 6-7 2019
12	Meeting of experts on institutional strengthening of the Convention (MX5), Geneva, 8 August 2019; Средба на експерти за институционално зајакнување на Конвенцијата (MX5), Женева, 8 август 2019
13	Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Movement of Anti-personnel Mines and Their Destruction - Ottawa Convention Конвенцијата за забрана на употреба, складирање, производство и движење на анти-персонални мини и нивно уништување- Конвенција
14	Fourth Conference for Review of the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Displacement of Anti-Personnel Mines and Their Destruction, Oslo, 25-29 November 2019; Четврта конференција за преглед на Втора подготвителна средба за четвртата Конференција за преглед на Конвенцијата за забрана на употреба, складирање, производство и движење на анти-персонални мини и нивно уништување.Oslo, 25-29 ноември 2019
15	Second preparatory meeting for the fourth conference on the review of the Convention on the Prohibition of the Use, Storage, Production and Movement of Anti-Personnel Mines and Their Destruction; Втора подготвителна средба за четвртата Конференција за преглед на Конвенцијата за забрана на употреба, складирање, производство и движење на анти-персонални мини и нивно уништување.
16	Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) - Convention and Additional Protocols Конвенција на одредени конвенционални оружја CCW- Конвенција и дополнителни протоколи
17	Meeting of CCW Member States - Financial Affairs, 12 November 2019; Состанок на земјите членки на CCW- финансиски прашања, 12 ноември 2019
18	CCW Country Meeting - LAWS Government Experts Group, November 13, 2019; Национален состанок на CCW= Закони Група на Владини експерти, 13 ноември 2019
19	Meeting of CCW countries - EU statement during general debate, 13 November 2019; Средба на земјите од CCW-изјава на ЕУ за време на општата дебата, 13 ноември 2019
20	The 21st Annual Conference of the High Contracting Parties to the amended Protocol II; 21-та годишна конференција на високите договорни страни на изменетиот Протокол II
21	Improvised Explosive Devices, Modified Protocol II, Expert Group Импровизирани експлозивни уреди, Изменет протокол II, експертска група
22	Explosive Remnants of War, Meeting of Experts on Protocol V Експлозивни остатоци од војна, состанок на експерти за Протокол V

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

23	Cluster Ammunition Convention (CCM) Конвенција за мунициски кластери (CCM)
24	Ninth Meeting of the States Parties, Geneva, 2-4 September 2019 Деветти состанок на државите потписнички, Женева, 2-4 септември 2019
	Arms Trade Treaty (ATT) - Fifth Conference of States Parties, Geneva, 26-30 August 2019. Arms Trade Treaty (ATT) - Fifth Conference of States Parties, Geneva, 26-30 August 2019. -Financial issues; -Universalization of the Agreement; -Transparency and reporting; -International cooperation; -Implementation of the Agreement; -General EU statement; - Gender and gender based violence;019 Договор за трговија со оружје (ATT)- Петта конференција на државите потписнички, Женева, 26-30 август, Финансиски прашања Универзализација на договорот Траспарентност и известување Меѓународна соработка Имплементација на договорот Генерална изјава на ЕУ Родово и родово базирано насилство
	Конференција на разоружување
1	EU Statement on the occasion of assuming the office by the new UN DG Geneva Tatyana Valovaja, August 14; Изјава на ЕУ по повод преземањето на функцијата од страна на новата Генерална директорка на ООН во Женева – Татјана Валоваја, 14 август
2	Fissile Material Cut-Off Treaty, 07 August; Договор за прекин на физилен материјал, 7 август
3	Statement on the occasion of the visit of the Executive Secretary of the Preparatory Commission to the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBTO), July 30, 2019. Изјава по повод посетата на Извршниот секретар на Подготвителната комисија на Сеопфатниот договор за забрана на нуклеарни тестирања(CTBTO) , 20 јули 2019
4	EU Statement – General debate, Meeting of the countries/parts of the Convention on Biological and Toxin Weapons (BTWC), 3-6 December 2019 Изјава на ЕУ- Општа дебата, Состанок на земјите/страните од Конвенцијата за биолошко и токсично оружје BTWC, 3-6 декември 2019

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

5	EU Statement- General debate, meeting of the parties of the Convention for certain conventional weapons (CCW), 13 November 2019 Изјава на ЕУ- Општа дебата, состанок на страните на Конвенцијата за одредени конвенционални оружја, CCW, 13 ноември 2019
6	EU Statement – Group of Governmental experts LAWS , CCW’s meeting, 13 November 2019 Изјава на ЕУ- Група на владини експерти ЛАВИ, состанок на CCW, 13 ноември 2019
7	EU Statement – Financial issues linked to the Convention and additional protocols, CCW’s meeting , 13 November 2019 Изјава на ЕУ- Финансиски прашања поврзани со Конвенцијата и дополнителните протоколи, состанок на CCW, 13 ноември 2019
8	EU Statement – 21st annual Conference of the amended Convention of Protocol II of CCW, 13 November 2019 Изјава на ЕУ -21-та годишна Конференција за изменетата Конвенција на Протоколот II од CCW, 13 ноември 2019
9	EU Statement- renewing the political commitment to the Conference Convention on the revision of the Mining Prohibition Conventions Изјава на ЕУ- обновување на политичката посветеност на Конференцијата- Конвенција за ревизија на конвенциите за забрана на рударство.
	<u>Хуманитарни прашања и миграции</u>
1	UNHCR - 70th Session of the Executive Committee, 7-11 October 2019; point 3: High level segment on statelessness and general debate. УНХЦР- 70-та сесија на Извршниот комитет, 7-11 октомври 2019; точка 3 : Сегмент на висок степен на бездржавност и општа дебата.

Меѓународна организација на трудот (ILO)

337^{-та} сесија на Раководното тело на ILO - 28 октомври – 07 ноември 2019 година

	Resolution progress monitoring report on remaining measures for Myanmar, adopted by the Conference at its 102nd session (2013); Извештај за мониторинг на напредокот на резолуцијата за преостанатите мерки за Мјанмар, усвоен од страна на Конференцијата на својата 102-та сесија (2013г.).
2.	Annual Progress Report on the Technical Cooperation Program agreed between the Government of Qatar and the ILO; Годишен извештај за напредокот на Програмата за техничка соработка, договорена помеѓу Владата на Катар и МОТ.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

3.	Monitoring the decision taken by the Governing Body at the 334th Session in Support of the National Tripartite Agreement of November 2017 to Implement the Map: Guatemala Government Progress Report on Activities Taken; Следење на одлуката донесена од раководното тело на 334-та сесија за Поддршка на Националниот Трипатриден договор од ноември 2017г. за Имплементација на мапата: Извештај за напредокот на Владата на Гватемала за превземени активности.
4.	Questions arising from the work of the 108th session (2019) of the International Labor Conference: Follow-up to a resolution on the elimination of violence and harassment in the workplace; Прашања кои произлегуваат од работата на 108-та сесија (2019) на Меѓународната конференција за труд: Следење на резолуцијата за елиминација на насилство и вознемирување на работно место.
5.	Agenda for future sessions of the International Labor Conference; Агенда за идни сесии на Меѓународната конференција за труд.
6.	First Additional Report: Update on the ratification status of the 1986 instrument amending the ILO Constitution and following paragraph 3 of the resolution on the ILO Centennial Declaration on Future Work; Прв дополнителен извештај: Ажурирање на статусот на ратификација на статусот на инструментот 1986 за изменување и дополнување на Уставот на МОТ и следејќи го став 3 на Резолуцијата за стогодишната декларација на МОТ за идна работа.
7.	Issues arising from the work of the 108th session (2019) of the International Labor Conference: Follow-up to the ILO Centennial Declaration on Future Work: Proposals for Incorporating ILO Safe and Healthy Working Conditions into Fundamental Principles and Working Conditions rights; Прашања кои произлегуваат од работата на 108-та сесија (2019) на Меѓународната конференција за труд: Следење на стогодишната декларација на МОТ за идна работа: Предлози за вклучување на безбедносни и здрави работни услови на МОТ во основните принципи и права на работни услови;
8.	ILO's Response to HIV and AIDS: Accelerating Progress for 2030; Одговор на МОТ за ХИВ и СИДА: Забрзување на напредокот до 2030г.
9.	Promotional activities related to the tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy and related developments outside the ILO; Промотивни активности поврзани со трипатрирното декларирање на принципите што се однесуваат на мултинационалните претпријатија и социјалната политика и сродните случувања надвор од МОТ.
10.	High-level evaluation of strategies and programs for post-employment in the country. Евалуација на високо ниво на стратегии и програми за пост-вработување во земјата.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2020058